



СЛУ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија број 101-11, за огласи 101-11
1-30 1-331.

Среда, 30 Јули 1958

БЕЛГРАД

БРОЈ 30

ГОД. XIV

Цена на овој број е 100.— дин. — Претплата за 1958 година изнесува 1700.— дин., а за странство 2500.— динари. — Редакција: Улица Краљевина Марка бр. 8. — Телефони: Редакција 25-838, Администрација 26-276. Продажно одделение 22-619. Тел. централа 23-618.

574.

Врз основа на членот 81 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56) и членот 117 од Законот за органите на внатрешните работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/56), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА СОЈУЗНИОТ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ И ЗА ОПШТИТЕ НАЧЕЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОРГАНИТЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ ВО НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

ПРВ ДЕЛ

ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА СОЈУЗНИОТ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАРИЈАТ

I. Општи одредби

Член 1

Работите на сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи (во натамошниот текст: Државниот секретаријат), чиј делокруг е определен со членот 11 од Законот за сојузните органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56) и со членот 1 од Законот за органите на внатрешните работи, ги вршат: државниот секретар, државните потсекретари, помошниците на државниот секретар, организационите единици на Државниот секретаријат и на него подредените органи и установи.

Член 2

Со цел за проучување на состојбата во управните области од својот делокруг, Државниот секретаријат присобира податоци и други материјали за состојбата во тие области и за работата на органите и установите на внатрешните работи и води потребни евиденции.

Врз основа на присобраните податоци и материјали Државниот секретаријат подготвува документации и изработува елаборати за донесување на прописи и за преземање на други мерки во областите од својот делокруг.

Член 3

Државниот секретаријат им укажува стручна помош на органите на внатрешните работи во народните републики во поглед на нивната работа, како и на стручното образование и усовршување на службениците на внатрешните работи, и води општа евиденција за овие службеници.

II. Државен секретар

Член 4

На чело на Државниот секретаријат стои, со неговата работа раководи и го претставува државен секретар.

Член 5

Државниот секретар ги организира работите во Државниот секретаријат, ги определува задачите и дава упатства за работа, се грижи за унапредувањето на службата и на стручната работа и ги распоредува службениците на работните места.

Член 6

Државниот секретар донесува прописи за кои е овластен Државниот секретаријат и, каде е тоа предвидено, дава согласност на прописите што ги донесуваат други органи. Тој ги потпишува и другите акти на Државниот секретаријат, ако со одредбите од оваа уредба или со негово посебно решение не е определено поинаку.

Државниот секретар не може да го пренесе на други службеници правото за потпишување на актите што им се упатуваат на одборите на Сојузниот извршен совет или на републичките извршни совети.

Член 7

Државниот секретар е должен на Сојузниот извршен совет и на други сојузни органи да им обрнува внимание кога одделни прописи што се однесуваат на работите од делокругот на Државниот секретаријат не се во согласност со сојузни закони и со други прописи, како и кога има потреба од регулирање на позажните прашања од областа на овие работи и од преземање на потребни мерки, ако тоа не опаѓа во надлежност на некој друг сојузен орган на управата.

Член 8

Државниот секретар донесува решенија за службеничките односи за сите службеници на Државниот секретаријат и на непосредно на него подредените органи, освен за оние за чии службенички односи решава Сојузниот извршен совет.

Државниот секретар дава одобрение за учествување на службениците на Државниот секретаријат во работата на стручните комитети што ги формираат други органи, а кога е тоа потребно на нив им дава и упатства за работа во тие комитети.

Државниот секретар е највисок дисциплински старешина над службениците на Државниот секретаријат.

Член 9

Во Државниот секретаријат може да има најмногу три државни потсекретари.

Државниот потсекретар раководи со работите што ќе ги определи државниот секретар.

Во случај на отсутност или подолга спреченост, државниот секретар го заменува државен потсекретар. Ако во Државниот секретаријат се назначени двајца или тројца државни потсекретари, државниот секретар го заменува државниот потсекретар што со актот за назначување е определен за тоа.

Член 10

Во Државниот секретаријат може да има најмногу три помошници на државниот секретар.

Помошникот државен секретар му помага на државниот секретар во раководењето со работите на Државниот секретаријат што ќе му ги определи државниот секретар, а може да му биде доверено да раководи со работите на една или повеќе управи во состав на Државниот секретаријат.

Државниот секретар може да определи помошникот државен секретар да врши определени работи според упатствата од државниот потсекретар.

III. Организациони единици на Државниот секретаријат**Член 11**

Работите на Државниот секретаријат се вршат по основните организациони единици.

Во Државниот секретаријат постојат следните основни организациони единици:

- 1) Управа на државната безбедност,
- 2) Управа на јавната безбедност,
- 3) Управа на Народната милиција,
- 4) Одделение за пасошка и погранична служба и страници,
- 5) Одделение за цивилна и противпожарна заштита,
- 6) Одделение за организација и стручно образование на службениците,
- 7) Одделение за персонална служба,
- 8) Одделение за материјално-финансиска служба,
- 9) Одделение за медицинска служба,
- 10) Кабинет,
- 11) Отсек за финансиска ревизија,
- 12) Отсек за општи работи

Според посебни прописи, во Државниот секретаријат можат да постојат и други организациони единици.

Член 12

Работите од делокругот на управите се делат на одделенија и самостојни отсеци.

Работите од делокругот на одделение се делат на отсеци, а работите на отсек — на реферати.

Член 13

Одделенијата и отсеците во Управата на државната безбедност, нивната внатрешна организација, како и поделбата на работите на одделенија, отсеци и реферати, ги определува државниот секретар со посебен правилник.

Член 14

Управата на јавната безбедност има во својот состав:

- 1) Одделение за криминалистичка служба,
- 2) Одделение за извршување на казните,
- 3) Одделение за јавен поредок и безбедност на сообраќајот.

Член 15

Управата на Народната милиција има во својот состав:

- 1) Организационо одделение,
- 2) Оперативно одделение.

Член 16

Државниот секретар може да определи работите од делокругот на Одделението за персонална служба, на Одделението за материјално-финансиска служба, на Одделението за медицинска служба, на Одделението за организација и стручно образование на службениците, на Отсекот за финансиска ревизија и на Отсекот за општи работи да се вршат според упатствата на еден од државните потсекретари или од помошниците на државниот секретар.

Член 17

Во Државниот секретаријат постои правен советник со самостоен делокруг.

За својата работа правниот советник му одговара непосредно на државниот секретар односно на државниот потсекретар што ќе го определи државниот секретар.

Член 18

При Државниот секретаријат постојат Совет за прекршоци и Дисциплински суд.

Претседателот на Советот за прекршоци и претседателот на Дисциплинскиот суд ги определува државниот секретар од редот на службениците на Државниот секретаријат.

За уредното работење на Советот за прекршоци претседателот на Советот му одговара на др-

жавниот секретар односно на определениот државен потсекретар.

За уредното работење на Дисциплинскиот суд претседателот на Судот му одговара непосредно на Државниот секретар.

Член 19

Во делокругот на Управата на државната безбедност спаѓа организирањето на службите, преземањето на мерки и вршењето на управни дејствија со цел за спречување и откривање на дејностите насочени на подривање и уривање на утврдените со Уставот основици на економското, општественото, политичкото и правното уредување на земјата, како и присобирањето на известувања за појавите што би можеле да имаат таква цел.

Член 20

Во делокругот на Управата на јавната безбедност спаѓаат работите на криминалистичката служба, извршувањето на казни и работите на јавниот поредок и на безбедноста на сообраќајот.

Член 21

Во делокругот на Управата на Народната милиција спаѓаат организационите и оперативните работи што се однесуваат на Народната милиција.

Член 22

Во делокругот на Одделението за криминалистичка служба спаѓаат работите во врска со организирањето и унапредувањето на криминалистичката служба и на начинот на вршење на работите што ги опфаќа таа, со евиденцијата за движењето на криминалитетот, со раководењето со службата за отстранување и гонење на кривичните дела предвидени со меѓународни спогодби со работите на меѓународна соработка на отстранување на криминалитетот и со уредувањето на побарителен гласник.

Член 23

Во делокругот на Одделението за извршување на казните спаѓаат работите во врска со надзорот над казнено-поправителните и воспитно-поправителните установи и со обезбедувањето на единствено извршување на казните и на воспитно-поправителните мерки, со подготвувањето на прописи за љубниот ред во казнено-поправителните и воспитно-поправителните установи, со водењето на евиденција за бројот и категориите на осудените, со вршењето на работите во врска со помилувањето и со условното отпуштање, како и на работите во врска со организацијата, наоружувањето, снабдувањето и вршењето на службата на стража на казнено-поправителните установи и со унапредувањето на оваа служба.

Член 24

Во делокругот на Одделението за јавен поредок и безбедност на сообраќајот спаѓаат работите во врска со здруженијата и јавните собири, со пријавната и одјавната служба, со идентитетот на граѓаните, со матичната служба со личните имиња, со државјанството и со давањето на податоци за судбината на лица што во текот на војната исчезнале или загинале; работите во врска со прометот на огнено оружје, муниција и експлозиви, со држењето и носењето на оружје, со снимањето и скицирањето на одделни објекти со филмовите и печатите, со најдени предмети, со пренесувањето на посмртни остатоци преку државната граница, како и работите во врска со состојбата на безбедноста на сообраќајот на јавните патишта, со возачите на моторни возила, со регистрацијата на моторни возила и со водењето на евиденција за сообраќајните незгоди.

Член 25

Во делокругот на Организационото одделение на Управата на Народната милиција спаѓаат работите во врска со определувањето на бројната состојба, со организацијата, дисциплината, сместувањето, снабдувањето, наоружувањето и униформата на Народ-

ната милиција, со стручното усовршување и здравствената состојба на кадрите, како и работите во врска со службата за обезбедување што ја организираат претпријатијата и самостојните установи, со наоружувањето и дисциплината на припадниците на оваа служба и со вршењето на надзор над неа.

Член 26

Во делокругот на Оперативното одделение на Управата на Народната милиција спаѓаат работите во врска со организирањето и вршењето на патролната, позорничката, спроводничката, стражарската и другите служби во Народната милиција; работите во врска со организирањето на сообраќајната милиција и на службата за придружување на војови и други средства на јавниот превоз, со организирањето и вршењето на вонредни обезбедувања, на непосредно раководење со обезбедувањата што ги врши Државниот секретаријат, како и работите во врска со концентрацијата на службениците на Народната милиција за извршување на вонредни задачи што спаѓаат во надлежноста на Државниот секретаријат.

Член 27

Во делокругот на Одделението за погранична и пасошка служба и странци спаѓаат работите на пасошката служба, на контролата на премините преку државната граница, како и работите во врска со контролата на престојот и движењето на странците.

Член 28

Во делокругот на Одделението за цивилна и противпожарна заштита спаѓаат работите во врска со организирањето на службата на цивилната заштита, со организацијата, раководењето, опремата, обуката, сместувањето и издржувањето на единиците на цивилната заштита што се под непосредно раководство на Државниот секретаријат, како и работите во врска со заштитата од пожар.

Член 29

Во делокругот на Одделението за организација и стручно образование на службениците спаѓаат работите во врска со организацијата на органите и службите на внатрешните работи, со систематизацијата на работните места, со стручното обучување на приправниците и другите службеници, со стручните испити и испитните комисии, со работата на стручните училишта за службениците на органите на внатрешните работи и со изборот на службениците за стручните училишта на Државниот секретаријат, со издавањето на прирачници и други стручни публикации, како и со издавањето на списанието „Народна милиција“.

Ова одделение ја обезбедува административната служба на Советот за стручно образование на службениците, како и на испитните комисии.

Член 30

Во делокругот на Одделението за персонална служба спаѓаат работите во врска со донесувањето на решенија за службеничките односи, со водењето на евиденција и на службеничките листови за службениците на Државниот секретаријат и на органите и установите што му се непосредно подредени, како и со водењето на општа евиденција за службениците на органите на внатрешните работи во народните републики; работите во врска со засновувањето и престанокот на работните односи за работниците во Државниот секретаријат и во органите и установите што му се непосредно подредени.

Ова одделение врши административни работи во врска со работата на Дисциплинскиот суд.

Член 31

Во делокругот на Одделението за материјално-финансиска служба спаѓаат: работите во врска со подготвувањето и извршувањето на претсметките на приходите и расходите, со вршењето на сметковно-благајничката служба, со водењето на депозитите и со осигурувањето на зградите и другиот

имот со кој управува Државниот секретаријат; евиденцијата на материјалите и инвентарот; работите во врска со изградбата на градежни објекти за кои е инвеститор Државниот секретаријат и со распределбата на станова, како и со одржувањето на зградите со кои управува Државниот секретаријат; работите во врска со набавката на оружје, муниција, облека, обувки и друга опрема за униформираниите службеници, во врска со користењето, одржувањето, поправката и евиденцијата на моторните возила и на материјалите за нив, како и работите во врска со остварувањето на правата од социјалното осигурување на службениците и работниците.

Член 32

Во делокругот на Одделението за медицинска служба спаѓаат: работите во врска со здравствената состојба на службениците на органите на внатрешните работи, со работата на инвализко-пензионата комисија за службениците на внатрешните работи; работите во врска со здравствениот надзор во казнено-поправителните и воспитно-поправителните установи, како и соработката во изработка на наставни програми од областа на медицинските науки за стручните училишта за службениците на внатрешните работи.

Член 33

Кабинетот ги врши работите што ќе му ги опреди Државниот секретар, како и работите од членот 72 на Законот за државната управа.

Член 34

Во делокругот на Отсекот за финансиска ревизија спаѓаат работите во врска со контролата на извршувањето претсметките на приходите и расходите на Државниот секретаријат, на претсметките на републичките државни секретаријати во делот што се финансира од сојузниот буџет, како и на претсметките и на финансиското и материјалното работење на територијалните органи и установи над кои врши надзор Државниот секретаријат.

Член 35

Во делокругот на Отсекот за општи работи спаѓаат работите на општата архива, на приемот и експедицијата на пошта и курирската служба, како и работите од делокругот на Државниот секретаријат што не спаѓаат во делокругот на некоја друга организациона единица.

Член 36

Правниот советник соработува во изработка на нацрти на прописи што ги подготвуваат други организациони единици и ги ускладува тие нацрти, дава за нив мислења и забелешки, а самиот изработува нацрти на прописи, на решенија и на други акти што ќе му ги стави во задача државниот секретар, односно одредениот државен потсекретар.

Правниот советник дава правни мислења по правните прашања од работите што се во делокругот на Државниот секретаријат; ги прегледува прописите на републичките и локалните органи што се однесуваат на работите од делокругот на Државниот секретаријат, ја цени нивната согласност со сојузните прописи и, во случај на несогласност, му предлага на државниот секретар преземање на соодветни мерки.

Член 37

Во делокругот на Советот за прекршоци спаѓаат работите определени со Основниот закон за прекршоците.

Член 38

Во делокругот на Дисциплинскиот суд спаѓаат работите определени со чл. 101 и 104 од Законот за органите на внатрешните работи.

Член 39

Поделбата на одделенијата на Државниот секретаријат и на управите на отсеци, како и поделбата на отсеците на реферати ги пропишува државниот секретар.

IV. Органи и установи над кои врши надзор Државниот секретаријат

Член 40

На Државниот секретаријат непосредно му се подредени пограничните, лучките, аеродромските и други поверенства што се основуваат според членот 27 од Законот за органите на внатрешните работи, како негови органи за вршење работи на непосредна контрола на патничкиот промет преку државната граница и на други внатрешни работи од исклучива надлежност на федерацијата.

Внатрешната организација на поверенствата од претходниот став ја пропишува државниот секретар.

Член 41

На Државниот секретаријат непосредно му се подредени сојузните казнено-поправителни установи.

Внатрешната организација на сојузните казнено-поправителни установи ја пропишува државниот секретар во согласност со одредбите од Законот за извршување на казните, на мерките за безбедност и на воспитно-поправителните мерки.

Надзор над работата на сојузните казнено-поправителни установи во поглед на извршувањето на казнените мерки врши државниот потсекретар што раководи со работите на Управата на јавната безбедност, а во поглед на финансиското и материјалното работење, државниот потсекретар односно помошникот државен секретар што ќе го определи државниот секретар.

Член 42

На Државниот секретаријат непосредно му е подредена посебна единица на Народната милиција формирана според членот 64 од Законот за органите на внатрешните работи.

Делокругот, внатрешната организација и формациската состојба на посебната единица на Народната милиција ги пропишува државниот секретар.

Старешината на посебната единица на Народната милиција непосредно му е подреден на државниот потсекретар што раководи со работите на Управата на Народната милиција.

Член 43

За стручно образование на службениците на органите на внатрешните работи, при Државниот секретаријат постојат:

- 1) Вишо управно училиште за внатрешни работи,
- 2) Училиште за подофицири на Народната милиција,
- 3) Училиште за цивилна заштита.

Училиштата од претходниот став се организирани според посебни прописи.

Член 44

За стручно обработување на одделни прашања од областа на борбата против криминалитетот, на службата за извршување на казните и на други служби на внатрешните работи постои Завод за криминалистика и криминологија.

Заводот за криминалистика и криминологија е управна установа.

На чело на Заводот се наоѓа управник, кого го назначува и го разрешува Сојузниот извршен совет. Службениците на Заводот ги назначува и за нивните службенички односи решава управникот.

За работите што спаѓаат во делокругот на Заводот управникот му е одговорен непосредно на државниот секретар.

Внатрешната организација на Заводот, неговите задачи и односот спрема другите организациони единици на Државниот секретаријат ги пропишува државниот секретар.

Член 45

Во составот на Државниот секретаријат постои печатница, ауто-сервисна организациона единица

со ауто-работилница (сервис) и градежна занаетчишка група.

Државниот секретаријат врши надзор над Болницата „Др Драгиша Мишовиќ“ во Белград, над антитуберкулозно лекувалиште „Похорски двор“ кај Марибор и над Поликлиниката во Белград.

За културно-просветно и идеолошко-политичко образование на службениците на органите на внатрешните работи постои Дом на културата „Народен херој Пане Гукиќ“ во Белград.

Прописи за организацијата, работата и надзорот над организационите единици и установи од ст. 1 и 3 на овој член донесува државниот секретар.

Здравствените установи од ставот 2 на овој член се организирани според посебни прописи.

V. Службеници

Член 46

Со работата на одделенијата раководат началници.

Во вршењето на работите началниците на одделенијата се должни да се држат за упатствата што им ги дава определениот државен потсекретар односно помошник државен секретар, како и за упатствата што им ги издава државниот секретар непосредно.

Во случај на отсутност или подолга спреченост, началникот го заменува неговиот помошник односно службеник на Државниот секретаријат што ќе го определи надлежниот државен потсекретар.

Член 47

Покрај должностите и овластувањата предвидени во членот 75 од Законот за државната управа, началниците се должни да се грижат за стручното усовршување на службениците во одделението, а особено да им овозможат на приправниците да се запознаат со работите на одделението.

Со цел за стручно усовршување на службениците, началникот на одделение е должен да им укажува на нив на прописите со кои се должни да се запознаат заради правилно и ефикасно вршење на службата и во тоа да им укажува помош. Тој е должен на службениците да им укажува помош и во практичното извршување на одделни задачи, сообразно со правилата и инструкциите за вршење на службата.

Началниците се должни повремено да поднесуваат извештаи за работата на одделенијата, како и да даваат мислење за работата на службениците со цел на нивно оценување.

Член 48

Должностите и овластувањата на началници ги имаат и шефовите на отсеците што не се во состав на одделенија. За својата работа тие непосредно му се одговорни на државниот потсекретар што раководи со работите на управата во чиј состав се наоѓа отсекој односно што раководи со работите од делокругот на отсекој.

Член 49

Со работата на отсекој што е во состав на одделение раководи шефот на отсекој според непосредните упатства на началникот на одделението.

Позначајните акти и другите работи на отсекој ги подготвува односно ги извршува самиот шеф на отсекој.

Шефот на отсекој ги има должностите и овластувањата пропишани во членот 76 од Законот за државната управа.

Член 50

Референтите и другите службеници во отсекој ги проучуваат прашањата и предлозите од делокругот на отсекој, подготвуваат документации, реферати и решенија во врска со тие прашања и предмети, работат на изработка на прописи, водат посебни евиденции и вршат други работи што ќе им се доверат.

VI. Колегиум, стручен совет и стручни комисији**Член 51**

Заради расправање на одделни начелни и други поважни прашања што се однесуваат до организацијата и другите работи од делокругот на Државниот секретаријат, во Државниот секретаријат постои колегиум.

Колегиумот се состои од државните потсекретари и други раководни службеници што ќе ги определи државниот секретар.

Со колегиумот раководи и го свикува, по потреба, државниот секретар, кој ова може да го пренесе на еден од државните потсекретари.

Член 52

Во колегиумот особено се расправуваат: основните проблеми за организацијата и работата на органите во внатрешните работи; основните проблеми во врска со изработката на нацрти на прописи или мерки што му се предлагаат на Сојузниот извршен совет, поважни нацрти на прописи на кои е должен Државниот секретаријат да дава забелешки; објасненијата што Државниот секретаријат е должен да ги дава; предлогот на претсметка на приходите и расходите на Државниот секретаријат, како и другите прашања што ќе ги изнесе на расправање државниот секретар.

Член 53

За состанокот на колегиумот се води записник, кој содржи имиња на присутните членови, дневен ред, поважни заклучоци за одделни прашања од дневниот ред, како и мислења на одделни членови на колегиумот кога тие ќе го побараат тоа.

Член 54

Заклучоците на колегиумот што претставуваат упатства за работа во Државниот секретаријат им се соопштуваат, по правило, на соодветните службеници. Кои заклучоци ќе им се соопштат на службениците определува државниот секретар.

Член 55

Заради расправање на прашањата што се однесуваат до координацијата на работата на организационите единици од составот на управите и на други поважни прашања од делокругот на управите, во управите се формираат колегиуми на управите.

Во колегиумот на управата влегува државниот потсекретар што раководи со работите од делокругот на управата, началниците на одделенијата и шефовите на самостојните отсеци во состав на управата.

Со колегиумот раководи и го свикува, по потреба, државниот потсекретар што раководи со работите од делокругот на управата.

Одредбите од чл. 53 и 54 на оваа уредба важат и за работата на колегиумот на управата.

Член 56

Во Државниот секретаријат постои Совет за стручно образование на службениците на органите на внатрешните работи.

Претседателот и членовите на Советот ги определува државниот секретар. Во состав на Советот како членови влегуваат и по еден претставник на републичкиот совет за стручно образование на службениците на органите на внатрешните работи што ќе го определи односниот совет. Сојузното јавно обвинителство и Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за просвета и култура можат да определат свои претставници како членови на Советот.

Советот ги расправува сите прашања што се однесуваат до стручното образование на службениците на органите на внатрешните работи и му предлага на државниот секретар мерки што во тој поглед треба да се преземат.

Советот расправува во седници за прашањата што се ставени на дневен ред. Седниците на Советот ги свикува претседателот на Советот. За состанокот на Советот се води записник, кој содржи имиња на присутните членови, дневен ред, заклучоци на Советот, како и поважни мислења на одделни членови на Советот кога тие ќе го побараат тоа.

За извршувањето на заклучоците на Советот се грижи Одделението за организација и стручно образование на службениците.

Член 57

За проучување на одделни прашања за кои е потребна стручна соработка која не може да се обезбеди во рамките на Државниот секретаријат, можат да се формираат посебни стручни комисији.

Стручните комисији можат да бидат постојани или повремени.

Членовите на стручните комисији ги именува и ги разрешува државниот секретар. За да се именува за член на стручната комисија службеник на друг орган, потребна е согласност од старејината на тој орган.

VII. Однос на Државниот секретаријат спрема другите органи на внатрешните работи**Член 58**

Државниот секретаријат непосредно или преку други органи на внатрешните работи врши надзор над применувањето и извршувањето на сојузните прописи од областа на внатрешните работи од страна на органите и службите на внатрешните работи во народна република.

Во вршењето на правото на надзор од претходниот став, Државниот секретаријат може од органите на внатрешните работи во народна република да бара податоци и известувања за применувањето и извршувањето на сојузните, републичките и локалните прописи од областа на внатрешните работи, како и за состојбата на безбедноста и за одржувањето на јавниот поредок во народната република и во одделни подрачја.

Органите на внатрешните работи во народна република се должни да ги поднесуваат известувањата барани според претходниот став.

Член 59

Во внатрешните работи од исклучива надлежност на федерацијата (член 12 од Законот за органите на внатрешните работи) Државниот секретаријат ги врши овластувањата што со Законот за државната управа им се дадени на сојузните органи на управата и посебните овластувања што му се дадени со Законот за органите на внатрешните работи, и има право: на органите на внатрешните работи што ги вршат тие работи непосредно да им издава задолжителни упатства за организирање на службите и за начинот на вршење на тие работи, како и наредби за начинот на извршување на определена работа; преку нив да извршува одделни работи од својата надлежност, да определи службеник што ќе раководи со работата или да изврши одделна работа во таков предмет, како и да преземе одделен предмет од надлежноста на друг орган на внатрешните работи и по него да постапи во својата надлежност.

Во внатрешните работи од општ интерес за федерацијата (член 13 од Законот за органите на внатрешните работи) Државниот секретаријат ги врши овластувањата што со Законот за државната управа им се дадени на Сојузните органи на управата и посебните овластувања што му се дадени со Законот за органите на внатрешните работи, и има право на органите на внатрешните работи што ги вршат овие работи непосредно да им издава задолжителни упатства за организирање на службите и за начинот на вршење на тие работи.

Упатствата и наредбите од претходните ставови што ги издава Државниот секретаријат се задолжителни за органите на внатрешните работи на кои им се упатени.

Член 60

Во рамките на овластувањата што според Законот за државната управа и Законот за органите на внатрешните работи му припаѓаат на Државниот секретаријат спрема републичките органи на

внатрешните работи, Државниот секретаријат, со цел за ускладување на работите од својот делокруг, одржува заеднички состаноци со претставници на републичките државни секретаријати за внатрешни работи.

За заедничките состаноци се води записник, кој содржи имиња на присутните претставници, дневен ред и заклучоци што се донесени на состанокот. Заклучоците што се однесуваат на внатрешните работи од исклучива надлежност на федерацијата или од општ интерес за федерацијата му се изнесуваат на одобрение на државниот секретар односно на државниот потсекретар што раководи со работите на кои се однесуваат тие заклучоци.

Ако заклучоците од заедничкиот состанок државниот секретар односно државниот потсекретар ги одобри, и ако е тоа потребно за обезбедување на правилно и ефикасно постапување, можат во смисла на заклучоците да им се издадат соодветни упатства на органите и на службениците на органите на внатрешните работи во народните републики.

ВТОР ДЕЛ

ОПШТИ НАЧЕЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОРГАНЕТА НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ ВО НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

I. Внатрешна организација на републичкиот државен секретаријат и на секретаријатите на автономните единици

Член 61

За вршење на работите што спаѓаат во делокругот на Управата на државната безбедност, на Управата на јавната безбедност и на Управата на Народната милиција, како и на Одделението за погранична и пасошка служба и странци, во републичкиот државен секретаријат и во секретаријатот за внатрешни работи на автономна единица се организираат посебни организациони единици.

Внатрешната организација на организационата единица за работите на државната безбедност и поделбата на работите на нејзини внатрешни организациони единици (одделенија, отсеци и реферати), како и внатрешната организација на одделението за погранична и пасошка служба и странци, ќе се изврши според посебни упатства од сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи.

Внатрешната организација на организационите единици за работите на Јавната безбедност и на Народната милиција, како и поделбата на овие работи на нивни внатрешни организациони единици, ќе се изврши во согласност со начелата за поделбата на тие работи во сојузниот Државен секретаријат.

Член 62

Во републичкиот државен секретаријат и во секретаријатот за внатрешни работи на автономна единица се организира посебна организациона единица за цивилна и противпожарна заштита.

Внатрешната организација на единиците од претходниот став и поделбата на работите на нејзини внатрешни организациони единици ќе се изврши според посебно упатство од сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи.

Член 63

Поделбата на другите работи на основни организациони единици (одделенија и отсеци) ќе се изврши според начелата според кои е оваа поделба извршена во сојузниот Државен секретаријат. При тоа во делокругот на одделни организациони единици можат да се стават соодветните работи што не ги врши сојузниот Државен секретаријат, односно од нивниот делокруг да се изостават работите што не ги врши републичкиот државен секретаријат. Сродните работи за кои во сојузниот Државен секретаријат постојат две или повеќе посебни организациони единици можат да се спојат и да се стават во делокругот на една организациона единица, ако тоа му одговара на обемот на работите. За одделни групи работи место одделенија, како

основни организациони единици, можат да се формираат отсеци издвоени од составот на одделенија.

Член 64

Во републичкиот државен секретаријат може да се формира посебна организациона единица за вршење контрола над работата на органите и установите на внатрешните работи во народната република. Во делокругот на оваа организациона единица може да се стави и проучувањето на прашањата за унапредување на организацијата и методот на работата на одделни служби.

Старешината што стои на чело на оваа организациона единица ги врши работите според упатствата од државниот секретар и на него му е одговорен за работата на организационата единица.

Член 65

Внатрешните организациони единици на испостава на републичкиот државен секретаријат за внатрешни работи која ќе се формира според членот 6 од Законот за измени и дополненија на Општиот закон за уредување на општините и околиите се организираат и нивниот делокруг се определува согласно со одредбите од чл. 66 и 67 на оваа уредба.

II. Внатрешна организација на секретаријатот за внатрешни работи на околицкиот народен одбор

Член 66

Секретаријатот за внатрешни работи на околицкиот народен одбор мора да има посебни организациони единици за:

- 1) државна безбедност,
- 2) погранична и пасошка служба и странци,
- 3) криминалистичка служба,
- 4) јавен поредок и безбедност на сообраќајот,
- 5) Народната милиција,
- 6) извршување на казните,
- 7) општите работи,
- 8) цивилна и противпожарна заштита.

Според обемот на работите, за одделни работи од претходниот став во секретаријатот се формираат отсеци или реферати. Во поголеми околини за вршење на овие работи можат да се формираат одделенија.

Во големите околини, покрај организационите единици од ставот 1 на овој член, можат да се формираат и други организациони единици, ако е поради обемот на работите и за ефикасно вршење на службата тоа потребно.

Член 67

Делокругот на организационите единици во секретаријатот се определува според начелата според кои е извршено групирањето на работите и нивната распределба на основни организациони единици во Сојузниот и републичкиот државен секретаријат, со тоа што за работите на безбедноста на сообраќајот, по потреба, може да се формира посебна организациона единица одвоена од организационата единица за јавен поредок. Ако работите на извршување на казните не се обемни, можат да се стават во делокругот на организационата единица за јавен поредок и безбедност на сообраќајот.

Делокругот на организационата единица за работите на државната безбедност ќе се определи и распределбата на работите на одделни реферати ќе се изврши според посебно упатство од сојузниот Државен секретаријат.

Член 68

Од надлежноста на секретаријатот за внатрешни работи на околицкиот народен одбор можат во делокругот на негова испостава да се пренесуваат овие работи:

- 1) спречување и откривање на кривични дела, пронаоѓање и фаќање на сторители на кривични дела и нивно предавање на органите надлежни за гонење, како и помош и соработка во откривање на стопански престапи;
- 2) одржување на јавниот ред и мир на подрачјето на испоставата;

3) отстранување, откривање и пријавување на прекршоци;

4) безбедност на сообраќајот на јавните патишта на подрачјето на испоставата, освен работите на регистрирање моторни возила и издавање возачки дозволи;

5) примена на прописите за здруженијата, собирите и другите јавни собранија, за држењето и носењето на оружје и за прометот на огнено оружје, муниција и експлозиви.

Испоставата врши и работи на државната безбедност што со посебно упатство ќе ги определи сојузниот Државен секретаријат.

Испоставата е овластена и е должна да прима од граѓани поднесоци за кои е надлежен да решава секретаријатот за внатрешни работи на околинскиот народен одбор и без одлагање да му ги доставува на секретаријатот.

Во делокругот на испоставата не можат да се пренесат работи во кои е предвидена надлежноста на општинските народни одбори и на нивните органи.

Член 69

Испоставата може да има посебни организациони единици:

- 1) за работи на државната безбедност,
- 2) за криминалистичка служба,
- 3) за општи работи.

Организациони единици на испоставата се, по правило, реферати.

Во делокругот на рефератот за општи работи спаѓаат сите работи од надлежноста на испоставата, освен работите на државната безбедност и на криминалистичката служба.

III. Организација на органите на внатрешните работи на општинскиот народен одбор

Член 70

За вршење на внатрешните работи што спаѓаат во надлежност на општината, со статутот или со одлука на народниот одбор може да се формира самостоен орган на управата.

Во општините во кои за вршење на внатрешните работи не се формира самостоен орган на управата, овие работи ги врши органот на управата во чиј делокруг се ставени тие работи. Во таков случај за вршењето на овие работи е одговорен старешината на тој орган.

Органот на управата надлежен за внатрешните работи ги врши сите внатрешни работи што со прописи се ставени во надлежност на општинските органи, вклучувајќи ги и работите на цивилната и противпожарната заштита.

ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 71

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 264
12 јули 1958 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

575.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбата на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ГРАДЕЖНОТО ПРОЕКТИРАЊЕ

Член 1

Во Уредбата за градежното проектирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/52 и 6/54) во членот

1 по ставот 2 се додаваат пет нови ставови, кои гласат:

„Градежни проекти можат да изработуваат органите на управата надлежни за патишта, за работите на шумарството и за работите на водостопанството, водните заедници, земјоделските задружни сојузи, Југословенската народна армија, Генералната дирекција на Југословенските пошти, телеграфи и телефони и претпријатијата на поштите, телеграфите и телефоните и Генералната дирекција и дирекциите на Југословенските железници, како и железничките транспортни претпријатија.

Југословенската народна армија може да изработува градежни проекти за своите потреби воопшто, а другите органи и организации од претходниот став можат да изработуваат градежни проекти само за своите потреби од областа на својата потесна дејност.

Земјоделските задружни сојузи можат да изработуваат градежни проекти за потребите на земјоделските задружни организации што се зачленети во нив.

Проектите од ст. 3—5 на овој член можат да ги изработуваат само службеници што се во постојан работен однос кај органите односно организациите од ставот 3 на овој член и што имаат овластување за проектирање според важечките прописи.

Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија, по предлог од сојузниот или републичкиот орган на управата надлежен за работите на градежништвото, по претходно прибавено мислење од надлежната стопанска комора односно сојуз на стопанските комори и Здружението на проектните организации на ФНРЈ, може по исклучок да им одобри и на други државни органи, установи и претпријатија да изработуваат градежни проекти под условите од ст. 4—6 од овој член.“

Досегашниот став 3 станува став 8

Член 2

Во членот 2 на крајот од ставот 1 место точка се става запирка и се додаваат зборовите: „ако со одредбите од оваа уредба не е определено поинаку.“

Член 3

Во членот 6 на крајот од точката 3 место запирка се става точка, а точката 4 се брише.

Член 4

Во членот 10 ставот 2 се брише и место него се додаваат два нови става, кои гласат:

„Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија може да пропише идејните проекти да не мораат да се работат за други видови објекти. За објектите од претходните два става ќе се работат само главните проекти.“

Член 5

Членот 12 се менува и гласи:

„Главниот проект се состои од два дела.

Првиот дел на главниот проект опфаќа:

1) техничко образложение (технички опис);

2) ситуација;

3) податоци за почвата;

4) статички и други потребни претсметки, според специфичноста на објектот што се проектира;

5) цртежи;

6) предмер;

7) претсметка со описот на работите.

Вториот дел на главниот проект опфаќа:

1) палирски цртежи (по правило, во размера 1:50);

2) цртежи на конструкциите со вртани статички позиции и со котирали соборени пресеци на конструкциите;

3) детали на градежно-занаемските работи;

4) детали на арматурата и други детали на конструктивните елементи;

5) цртеж на оплатата, по потреба и според видот на објектите и конструкциите.

Содржината на главниот проект за градежните објекти од специфичен вид ќе ја пропише Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија, во согласност со соодветниот секретаријат.“

Член 6

Членот 24 се менува и гласи:

„Идејниот проект и првиот дел на главниот проект подлежат на ревизија.“

Со ревизија на идејниот проект се испитува и се утврдува економичноста, функционалноста и техничката концепција на проектот на градежниот објект односно работи, со оглед на решенијата што се предложени во него. При ревизијата на идејниот проект задолжително треба да се изврши и контрола на правилноста на предмерот и претсметката

Со ревизија на главниот проект се испитува правилноста и економичноста на техничката разработка на решенијата усвоени во одобрениот идеен проект и се утврдува неговата усогласеност со инвестициониот елаборат. Притоа задолжително треба да се изврши преглед на нацртот, на статичката претсметка на главните проекти на сите инсталации и уреди (водовод, канализација, електрика, лифт, централно греење, проветрување и др.), на предмерот и претсметката со описот на работите, како и на другите делови на елаборатот кои, според специфичноста на проектираниот објект, се составен дел од главниот проект.

Вториот дел на главниот проект, по правило, не подлежи на ревизија, но мора да биде изработен во согласност со одобрениот прв дел од главниот проект, а особено со описот на работите од претсметката на првиот дел на главниот проект. За усогласеноста на вториот дел на главниот проект со првиот дел е одговорен главниот проектант.

При ревизијата на идејниот или првиот дел на главниот проект за специфични или особено сложени објекти, комисијата за ревизија на проектите може да определи задолжително да се ревидира и вториот дел од главниот проект.“

Член 7

Членот 25 се менува и гласи:

„Ревизијата на идејниот проект и на првиот дел на главниот проект ја врши комисијата за ревизија на проектите.“

Комисија за ревизија на проектите се основа во околицјата, автономната единица, народната република и федерацијата.

Претседателот, секретарот и членовите на комисијата за ревизија на проектите ги назначува и ги разрешува надлежниот извршен совет односно околски народен одбор.

Надзор над работата на комисијата за ревизија на проектите врши органот на управата надлежен за работите на градежништвото на соодветната политичко-територијална единица.

Одредбата од претходниот став важи и за комисиите формирани според посебни прописи, ако со тие посебни прописи не е определено поинаку.“

Член 8

По членот 25 се додава нов член 25а, кој гласи:

„Комисијата за ревизија на проектите може да го ревидира само оној идеен односно главен проект (прв дел):

1) што е изработен во согласност со одобрениот инвестиционен елаборат и чија претсметковна вредност не ја преминува сумата во одобрениот инвестиционен елаборат за работите предвидени со тој проект, ако е задолжителна изработка на инвестициониот елаборат;

2) што е изработен од страна на проектното претпријатие или биро односно орган или установа од членот 1 на оваа уредба.

Идејниот односно главниот проект (првиот дел) чија претсметковна вредност ја преминува сумата предвидена во одобрениот инвестиционен елаборат за градежните работи, комисијата за ревизија на проектите може да го ревидира дури кога органот

што го одобрил инвестициониот елаборат дополнително ќе одобри зголемување на сумата предвидена во инвестициониот елаборат за изработка на односниот градежен објект во височината на претсметковната вредност предвидена во идејниот односно главниот проект (првиот дел).“

Член 9

Членот 26 се менува и гласи:

„Ревизијата на идејните и главните проекти (прв дел) ја врши, по правило, околицката комисија за ревизија на проектите за сите објекти и работи што се изведуваат на подрачјето на околицјата во која е основана комисијата.“

Органот на управата на автономната единица, републичкиот односно сојузниот орган на управата надлежен за работите на градежништвото може да определи ревизијата на идејните и главните проекти (прв дел) за објектите од општ интерес за автономната единица, народната република односно федерацијата да ја врши комисијата за ревизија на проектите на автономната единица, републичката односно сојузната комисија за ревизија на проектите.

Органите од претходниот став можат да определат кај која комисија ќе се врши ревизијата на идејни и главни проекти (прв дел) кога не постои можност за формирање околицка комисија или кога формираната околицка комисија не е во можност да изврши ревизија на определен проект односно на проекти од определена област.

Во недостаток на стручни кадри, две или повеќе околии можат спогодбено да формираат заедничка комисија за ревизија на проектите.“

Член 10

Членот 28 се брише и место него се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 28

Ревизијата на проектите на градежни објекти за потребите на Југословенската народна армија, освен проектите за станбени згради надвор од воениот круг, ја врши комисијата за ревизија на проектите што е во состав на Државниот секретаријат за работите на народната одбрана. Претседателот, секретарот и членовите на оваа комисија за ревизија на проектите ги назначува и ги разрешува државниот секретар за работите на народната одбрана или органот што ќе го определи тој.

Како воен круг во смисла на оваа уредба се смета просторот што се користи за воени цели, било да е под стража или не, како што се: касарни, воени логори, воени аеродроми, воени фабрики, воени магацини и други објекти, освен станбените згради надвор од воениот круг.

Член 28а

Ревизијата на проектите на објекти за потребите на сообраќајот и врските (на железниците, поштите, телеграфите и телефоните, поморството, патиштата и речниот и воздушниот сообраќај), освен проектите на згради на општествениот стандард, ја вршат комисиите за ревизија и одобрување на проекти што се во состав на дирекциите и на Генералната дирекција на Југословенските железници, на Генералната дирекција на Југословенските пошти, телеграфи и телефони, на Управата за поморски и речен сообраќај, на Сојузната управа за патишта и на Управата за воздушен сообраќај, заради обезбедување на примената на сообраќајно-техничките прописи за сигурноста и безбедноста на сообраќајот и врските, како и заради постигнување најкономично решение во поглед на изградбата и употребата на овие објекти.

Проектите на објектите за потребите на сообраќајот и врските одобрени од страна на комисијата за ревизија на проектите од претходниот став задолжително ѝ се доставуваат на конечна ревизија и одобрување на комисијата за ревизија и одобрување на проектите што е за тоа надлежна според одредбите од оваа уредба. При конечната ревизија на овие објекти не можат да се прават измени што

би им биле противни на сообраќајно-техничките прописи за сигурноста и безбедноста на сообраќајот и врските или што се однесуваат на капацитетите на сообраќајот и врските.

Начинот за формирање и работа на комисиите за ревизија на проектите од ставот 1 на овој член го определува органот во чиј состав се наоѓа таа комисија, во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија.“

Член 11

Во членот 29 ставот 2 се брише и место него се додаваат три нови става, кои гласат:

„Претседател и секретар на комисијата можат да бидат само стручни лица што според важечките прописи имаат овластување за проектирање и раководење со изведувањето на градежните работи. По исклучок, секретар на комисијата може да биде и лице што завршило правен или економски факултет.

Бројот на стручните членови, не сметајќи го претседателот, секретарот и претставниците на други органи, не може да биде помал од два. Стручни членови на комисијата и известители можат да бидат само лица што според важечките прописи имаат овластување за проектирање односно за раководење со изведување на градежни работи од оној вид објекти во кој спаѓа објектот чиј проект треба да се ревидира, односно соодветни квалификувани стручњаци од други органи, според видот на објектите ако не е предвидено овластување според други прописи.

Додека не се донесат посебни прописи за тоа кои стручњаци се сметаат како квалификувани во одделни гранки односно области да бидат членови односно известители на комисиите за ревизија на проектите, републичките стручни здруженија (републичките друштва на инженерите и техничарите, на економистите и др.) се должни да состават листи на стручњацие што имаат квалификации за стручни членови или за известители на комисиите за ревизија на проектите и тие листи да им ги поднесат на одобрување на републичките органи надлежни за работите од соодветната гранка односно област. Комисиите за ревизија на проектите се должни да вршат избор на стручњаци за членови односно за известители на комисиите од овие листи.

Со правилата на здруженијата од претходниот став ќе се определат условите за запишување во листата и за бришење на одделни стручњаци од листата на стручњацие што имаат квалификации да бидат стручни членови односно известители на комисиите за ревизија на проектите.“

Член 12

По членот 31 се додава нов член 31а, кој гласи: „Комисијата за ревизија на проектите може со решението за одобрување на идејниот проект да определи главниот проект (првиот дел) да не мора да се поднесе на ревизија односно да не мора да се работи, туку идејниот проект да се смета и како главен проект, ако утврди дека идејниот проект, според специфичноста на објектот, ги содржи сите елементи потребни за изведување на проектираниот објект.

Комисијата за ревизија на проектите на повисока политикотериторијална единица може, исто така, да определи идејниот односно главниот проект (првиот дел) да ѝ се предаде на ревизија на комисијата за ревизија на проектите на пониска политикотериторијална единица.“

Член 13

Членот 32 се менува и гласи:

„По жалбата против решението на околицката комисија за ревизија на проектите донесено во прв степен, може да ѝ се изјави жалба на републичката комисија за ревизија на проектите, а на подрачјето на автономната единица — на комисијата за ревизија на проектите на автономната единица.

По жалбата против решението на комисијата за ревизија на проектите на автономната единица

донесено во прв степен, решава републичката комисија за ревизија на проектите.

По жалбата против решението на републичката комисија за ревизија на проектите донесено во прв степен, решава републичкиот орган на управата надлежен за работите на градежништвото.

По жалбата против решението на Сојузната комисија за ревизија на проектите донесено во прв степен, решава Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија.“

Член 14

Во членот 42 по ставот 2 се додаваат три нови става, кои гласат:

„Здружението на проектните организации на Југославије е должно во врска со изработката и ревизијата на проектите да води евиденција за сите договори за изработка на проекти што ќе ги склучат проектните организации, кога се изработат договорените проекти, кои стручњаци (редовни службеници и надворешни соработници на проектната организација) учествувале во изработката на тие проекти и дали комисијата за ревизија на проектите ги одобрила или ги одбила изработените проекти.

Проектните организации се должни навремено да му ги доставуваат на Здружението на проектните организации на Југославија сите податоци потребни за водење на евиденцијата од претходниот став.

Начинот за водење на евиденцијата од ставот 1 на овој член и обрасците потребни за таа евиденција ќе ги пропише Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија по предлог од Управниот одбор на Здружението на проектните организации на Југославија.“

Член 15

Членот 46 се менува и гласи:

„Надворешни соработници за работа на изработка на проекти можат да ангажираат само проектните претпријатија и проектните бирои, и тоа само за изработка на проектни делови од проектите. Надворешни соработници не можат да бидат носителите на проектот, освен во случај на ангажирање на посебни стручњаци.

Надворешни соработници можат да бидат само лица што имаат овластување за проектирање според важечките прописи.

Проектните претпријатија и проектните бирои се должни со лицата што ги ангажираат како надворешни соработници да склучат писмен договор за работата на изработка на секој одделен проект односно дел од проектот.“

Член 16

Членот 54 се менува и гласи:

„Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап проектна организација:

1) ако изработи проект за кој нема овластен проектант или ако изработи проект за чија изработка не е регистрирана;

2) ако со свој печат и потпис завери проект или дел на проект што таа не го работела.

За дејствието од претходниот став ќе се казни со парична казна до 100.000 динари и одговорното лице во проектната организација.“

Член 17

Членот 54а се менува и гласи:

„Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап стопанска, задружна или општествена организација:

1) ако, како инвеститор, изработката на проектот или на еден дел од проектот ѝ ја отстапи на неовластена организација или непосредно на кој и да е овластен или неовластен проектант;

2) ако од некоја проектна организација прибави заверка на проект или на еден дел од проект што не го изработила таа проектна организација.

За дејствието од претходниот став ќе се казни со парична казна до 100.000 динари и одговорното

лице во стопанската, задружната или општествената организација.“

Член 18

По членот 54а се додаваат четири нови члена, кои гласат:

„Член 54б

Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни одговорното лице во државниот орган односно установата ако стори некое од дејствијата од претходниот член.

Член 54в

Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице во државниот орган, установата односно организацијата од членот 1 ст. 3 и 5 на оваа уредба, ако државниот орган, установата или организацијата:

- 1) изработат проект за трето лице односно проект за чија изработка не се овластени со одредбата од оваа уредба;
- 2) ангажираат надворешни соработници за изработка на проект;
- 3) заверат со свој печат и потпис проект или дел на проект што не го изработиле тие.

Член 54г

Со парична казна до 500.000 динари ќе се казни за прекршок лице што ќе изработи проект за кој не е овластено.

Со паричната казна од претходниот став ќе се казни за прекршок и овластениот проектант ако се занимава со проектирање или презема изработка на проект и надвор и покрај проектната организација.

Член 54д

На повредите од чл. 54 и 54а од оваа уредба и на постапката за примена на предвидените со нив казни мерки ќе се применуваат согласно одредбите од чл. 75—81 и 83 од Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации.

По прекршоците од чл. 54б—54г од оваа уредба административно-казнената постапка ја води и казните ги изрекува околинскиот судија за прекршоци според одредбите од Основниот закон за прекршоците.“

Член 19

Членот 58 се менува и гласи:

„Поблиските прописи и условите за основавање на проектни организации и за нивното запишување во регистарот и прописите за изработка на проектна програма, за составните делови на идејниот и главниот проект, за обработката и опремата на проектните елаборати, како и за составот и работата на комисиите за ревизија на проектите и за конкурсите, ќе ги донесе Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија. Поблиските прописи за запишувањето на проектните организации во регистарот ги донесува Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за правосудни работи.

Посебни прописи за изработката на проектна програма, за составните делови на идејниот и главниот проект, за обработката и опремата на проектните елаборати, за составот и работата на комисијата за ревизија на проектите од специфичен технички карактер ќе донесе, по потреба, надлежниот сојузен орган на управата во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија.“

Член 20

Во членот 2 став 3 место зборовите: „сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство“ се ставаат зборовите: „Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија“.

Во членот 42 став 2 место зборовите: „Претседателот на Советот за индустрија и градежништво на Владата на ФНРЈ“ се ставаат зборовите: „Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија што тој го дава во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите“.

Во членот 60 место зборовите: „Претседателот на Советот за индустрија и градежништво на Владата на ФНРЈ“ се ставаат зборовите: „Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија“.

Член 21

Чл. 3, 3а, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 50, 51, 55, 56 и 57 од Уредбата за градежното проектирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/52) и чл. 24 и 25 од Уредбата за измени и дополнењата на Уредбата за градежното проектирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/54) се бришат.

Член 22

Постојните комисии за ревизија на главниот проект се должни во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа уредба да ја сообразат својата работа кон одредбите од оваа уредба.

Ако нема услови за сообразување на работата на постојните комисии за ревизија на проектите кон одредбите од оваа уредба, органот што е надлежен за основање на комисија е должен во рокот од претходниот став да донесе решение за престанок на односната комисија.

Член 23

Сите идејни и главни проекти што врз основа на одобрената инвестициона програма се работат во другите области (рударството, металургијата, бродарството, машинството, градбата, енергетиката, селското стопанство, шумарството итн.), мораат да се изработуваат и ревидираат аналогно со одредбите од оваа уредба сè додека не се донесат посебни прописи за проектирањето во тие области, ако со другите важечки прописи не е определено поинаку. Исто така, и другите одредби од оваа уредба, како и прописите донесени врз основа на неа, ќе се применуваат аналогно и во другите области (рударството, металургијата, бродарството, машиноградбата, енергетиката, селското стопанство, шумарството и др.) додека не се донесат посебни прописи за проектирањето во тие области, ако со други важечки прописи не е определено поинаку.

Поблиски прописи за примена на одредбите од уредбата и на прописите донесени врз основа на неа во областа на индустријата и рударството донесува Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија, а за аналогната примена на одредбите од оваа уредба и на прописите донесени врз основа на неа во другите области — секретаријатите на Сојузниот извршен совет надлежни за работите од тие области, во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија.

Член 24

Надзор над работата на проектните организации и над работата на органите и организациите од членот 1 ст. 3 и 5 на оваа уредба во поглед на примената на одредбите од оваа уредба и на прописите донесени врз основа на неа, ќе вршат органите на градежната и на другите технички инспекции.

Член 25

Се овластува Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за законодавство и организација да издаде пречистен текст на Уредбата за градежното проектирање.

Член 26

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 810
16 јули 1958 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р

576.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ГРАДЕЊЕТО

Член 1

Во Уредбата за градењето („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/52, 5/54 и 53/56) во членот 6 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Народните републики можат со свои прописи да предвидат одредбите од оваа уредба, во целина или делумично, да треба да се применуваат и на станбените и стопанските згради во селски населби од растурен тип, како и на населбите и објектите во непосредна близина на историски и национални споменици. Народните републики можат, исто така, со свои прописи да ги регулираат и другите хигиенско-технички мерки при градењето на згради на село.“

Член 2

Во членот 8 ставот 3 се менува и гласи:

„Државниот секретаријат за работите на народната одбрана ќе донесе прописи за изведувањето во режија на градежни објекти и работи за потребите на Југословенската народна армија (освен станбените објекти надвор од воениот круг). Прописите за изведувањето на градежни објекти и работи во режија за потребите на органите на управата надлежни за внатрешните работи ќе ги донесе сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи, во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите и со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија. Прописите за изведувањето на други градежни објекти и работи во режија ќе ги донесе Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија, во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите.“

Член 3

Во членот 15 во ставот 2 место зборовите: „одобриениот изводачки проект“ се ставаат зборовите: „главниот проект“.

Член 4

Во членот 25 во ставот 2 точката 1 се менува и гласи:

„1) одобрен главен проект — прв дел;“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Кон предлогот за добивање градежна дозвола за подигање на воени градежни објекти (освен за станбени објекти надвор од воениот круг) се прилага само заверен препис од решението на Комисијата за ревизија на проектите при Државниот секретаријат за работите на народната одбрана за одобрување на главниот проект и препис од решението за одобрување на локацијата односно урбанистичка согласност.“

Член 5

Членот 28 се менува и гласи:

„Ако градежниот објект се распространува на подрачје на две или повеќе општини од иста околина, градежната дозвола ја издава околинскиот орган на управата надлежен за работите на градежништвото по претходно прибавено мислење од органите на управата надлежни за работите на градежништвото на народните одбори на општините на чие подрачје се изведува градежниот објект.“

Ако градежниот објект се распространува на подрачје на две или повеќе околии од иста република, градежната дозвола ја издава републичкиот орган на управата надлежен за работите на градежништвото, по претходно прибавено мислење од органите на управата надлежни за работите на

градежништвото на народните одбори на околините на чие подрачје се изведува градежниот објект.

Ако градежниот објект се распространува на територија на две или повеќе народни републики, градежната дозвола ја издава сојузниот орган на управата надлежен за работите на градежништвото по претходно прибавено мислење од републичките органи на управата надлежни за работите на градежништвото.

Срокот за издавање градежна дозвола од 15 дена во случаите од ст. 1, 2 и 3 на овој член се смста, по исклучок од одредбата од членот 26 став 1 на оваа уредба, од денот кога органот надлежен за издавање на градежна дозвола ќе прибави мислење од заинтересираните органи на управата, со тоа да не може да биде подолг од два месеца, сметајќи од денот на поднесувањето на предлогот за издавање на градежна дозвола со уредни документи.“

Член 6

Во членот 29 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од претходниот став, одобриението за изведување на приготвителните работи за големи инвестициони објекти може да се издаде и пред издавањето на градежната дозвола. Ова одобриение го издава сојузниот орган на управата надлежен за работите на градежништвото врз основа на одобриениот идеен проект односно на градежниот дел на инвестиционата програма. Одобриението за отпочнување на приготвителните работи се издава во форма на решение.“

Член 7

Во членот 33 место ставот 1 се додаваат два нови става, кои гласат:

„По жалбата против решението на општинскиот орган на управата донесено по предлогот за издавање на градежна дозвола решава околинскиот орган на управата надлежен за работите на градежништвото.“

По жалбата против решението на околинскиот орган на управата донесено во прв степен по предлогот за издавање на градежна дозвола решава републичкиот орган на управата надлежен за работите на градежништвото.“

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4, со тоа што во ставот 3 по зборот: „републичкиот“ се додаваат зборовите: „односно сојузниот“.

Член 8

По членот 34 се додава нов член 34а, кој гласи:

„Ако градежниот објект односно работите се изведуваат без градежна дозвола или противно на издадената градежна дозвола, општинскиот орган на управата надлежен за работите на градежништвото ќе го забрани со решение натамошното градење до прибавувањето на градежна дозвола односно на нова градежна дозвола за изведување на тој објект односно работи, а ако се изведуваат противно на важечките технички прописи (на прописите за урбанистичките и регулационите планови, стандардите, хигиенско-техничките мерки и сл.), ќе донесе решение за уривање на градежниот објект или на дел од тој објект, ако објектот односно делот на објектот не може дополнително да се сообрази кон важечките технички прописи.“

По жалбата против решението на општинскиот орган на управата надлежен за работите на градежништвото од претходниот став решава околинскиот орган на управата надлежен за работите на градежништвото. Жалбата не го задржува извршувањето на решението во оние случаи во кои постои непосредна опасност за животот на луѓето или за соседните објекти.“

Член 9

Во членот 33 ставот 1 се менува и гласи:

„Изведувањето на градежниот објект и работите се врши според ревидираниот и одобриениот главен проект и врз основа на техничките прописи и стандардите.“

Член 10

Во членот 36 во ставот 2 место точката се става записка и се додаваат зборовите: „ако со договорот не е специјално предвидено да ги води изведувачот на градежниот објект“.

Во ставот 3 место зборот: „инвеститорот“ се ставаат зборовите: „лицето што го врши градежниот надзор“.

Член 11

По членот 37 се додаваат три нови члена, кои гласат:

„Член 37а

Инвеститорот е должен да осигури вршење надзор над изведувачето на градежниот објект и работите

Надзорот опфаќа особено:

- 1) контрола на изведувачето на работите;
- 2) право на испитување на материјалите за градење и на конструкциите;
- 3) контрола на правилната реализација на техничката концепција содржана во одобриениот проект;
- 4) право на предлагање измени и дополненија во ревидираниот проект;
- 5) контрола над привремените и конечните пресметки што ги поднесува изведувачот за извршените работи.

Член 37б

Надзорот над изведувачето на градежни објекти и работи мора да биде постојан: од почетокот до завршетокот на работите (постојан надзор).

Постојаниот надзор над изведувачето на градежниот објект и работите од името на инвеститорот во целина го врши, по правило, проектната организација преку овластениот проектант што го работел односниот проект.

Стручно лице што раководи со надзорот над изведувачето на градежните објекти и работи мора да има овластување според важечките прописи за градежно проектирање на соодветни градежни објекти односно работи.

Член 37в

Поблиските прописи за вршењето на надзор над изведувачето на градежни објекти и работи ќе ги донесе Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија.

Поблиските прописи за вршењето на надзор над изведувачето на градежни објекти и работи за потребите на Југословенската народна армија (освен надзорот над станбените објекти надвор од воениот круг) ќе ги донесе Државниот секретаријат за работите на народната одбрана.

Поблиските прописи за вршењето на надзор над изведувачето на градежни објекти и работи за потребите на Југословенските железници и на Југословенските пошти, телеграфи и телефони, ќе ги донесе Генералната дирекција на Југословенските железници односно Генералната дирекција на Југословенските пошти, телеграфи и телефони, со согласност од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија.

Поблиските прописи за вршењето на надзор над изведувачето на градежни објекти и работи од специфичен вид ќе ги донесе Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија по предлог од заинтересираните органи на управата, установи односно организации“

Член 12

Членот 41 се менува и гласи:

„Комисијата за преглед на изведените градежни објекти ја формира општинскиот орган на управата надлежен за работите на градежништвото.

Комисијата за преглед на изведените градежни објекти што се распространуваат на подрачје на две или повеќе општини од иста околина ја формира околинскиот орган на управата надлежен за работите на градежништвото.

Околинскиот односно републичкиот орган на управата надлежен за работите на градежништвото

може да определи за кои објекти комисијата за преглед на изведените градежни објекти ќе ја формира околинскиот орган на управата надлежен за работите на градежништвото односно републичкиот градежен инспекторат.

Комисијата за преглед на изведените големи стопански објекти ја формира, по правило, околинскиот орган на управата надлежен за работите на градежништвото односно републичкиот градежен инспекторат.

Комисијата за преглед на изведените воени градежни објекти, освен станбените објекти надвор од воениот круг, ја формира надлежниот орган на Државниот секретаријат за работите на народната одбрана.

Поблиските прописи за формирањето и начинот на работата на комисијата од претходниот став ќе ги донесе Државниот секретаријат за работите на народната одбрана“

Член 13

Членот 44 се менува и гласи:

„По извршениот преглед на градежниот објект комисијата дава предлог градежниот објект да се прими, или да се прими со забелешки, или да се одбие приемот.

Комисијата ќе даде предлог да се прими изведениот градежен објект, ако утврди дека работите на градежниот објект се изведени според одобриениот проект и дека се исполнети условите за стабилност.

Ако најде дека на изведениот градежен објект одделни работи што не влијаат врз стабилноста на објектот не се изведени според одобриениот проект, комисијата ќе предложи да се прими објектот, со тоа во решението за прием на објектот да се внесат нејзините забелешки и да се определи рокот во кој е изведувачот должен да постапи според забелешките. Кога работите на кои е ставена забелешка ќе бидат завршени, ќе се изврши дополнителен прием на тие работи. Комисијата може да предложи кај помалите работи дополнителниот прием да го изврши самиот градежен инспектор.

Комисијата ќе предложи приемот на изведениот градежен објект да се одбие ако објектот не му одговара на одобриениот проект, или ако објектот поради лошо изведените работи не може да се предаде на употреба. Комисијата едновременно ќе предложи објектот да се урне, да се санира или да се адаптира според дополнително изработен и одобрен проект.

По предлог од комисијата органот на управата што ја формира комисијата донесува решение со кое изведениот градежен објект се прима, или се прима со забелешки, или се одбива неговиот прием, или објектот да се урне, да се санира или да се адаптира според дополнително изработен и одобрен проект“

Член 14

Членот 45 се менува и гласи:

„По жалбата против решението на општинскиот орган на управата надлежен за работите на градежништвото со кое се прима односно се одбива приемот на изведениот градежен објект или се налага извршување на дополнителни работи, решава околинскиот орган на управата надлежен за работите на градежништвото, а по жалбата против решението на околинскиот орган на управата надлежен за работите на градежништвото и против решението на републичкиот градежен инспекторат, решава републичкиот орган на управата надлежен за работите на градежништвото“

Член 15

Во членот 47 ст. 2 и 3 се менуваат и гласат:

„Дозволата за употреба на градежниот објект ја издава органот на управата надлежен за работите на градежништвото што ја формира комисијата за преглед на изведениот градежен објект.

Дозвола за употреба може да се издаде само ако е по извршениот технички преглед градежниот објект примен и ако е оспособен за употреба.“

Член 16

Место членот 48 се додаваат четири нови члена, кои гласат:

„Член 48

Стопанската или општествената организација или друго правно лице како инвеститор ќе се казни за стопански престап со парична казна од 30.000 до 1.000.000 динари:

- 1) ако изведувањето на градежниот објект односно работите го врши без градежна дозвола или противно на издадената градежна дозвола;
- 2) ако не го пријави почетокот на изведувањето на градежниот објект односно работи;
- 3) ако не врши надзор над изведувањето на градежниот објект односно работи, како и ако надзорот не се врши правилно според прописите;
- 4) ако пристапи кон изведување на работите во сопствена режија противно на прописите;
- 5) ако градежниот дневник, градежната книга и другите технички документи не ги води уредно и ажурно, кога е инвеститорот должен да ги води.

За дејствието од претходниот став ќе се казни со парична казна до 100.000 динари и одговорното лице во стопанската односно општествената организација или во друго правно лице.

Член 48а

Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап стопанска или општествена организација или друго правно лице како изведувач:

- 1) ако градежниот објект односно работите се изведуваат без градежна дозвола или противно на издадената градежна дозвола, на одобрените градежен проект, на техничките прописи и стандардите;
- 2) ако градежниот објект односно работите не се изведуваат според дадената регулациона линија и одобрената нивелета;
- 3) ако градежниот објект односно работите се изведуваат со некавалитетни и несоодветни материјали за градење;
- 4) ако градежниот дневник, градежната книга и другите технички документи не се водат уредно и ажурно, кога е изведувачот должен да ги води.

За дејствието од претходниот став ќе се казни со парична казна до 100.000 динари и одговорното лице во стопанската односно општествената организација или во друго правно лице.

Член 48б

Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ќе се казнат за стопански престап инвеститорот и изведувачот што се стопанска или општествена организација или друго правно лице, ако склучат договор за изведување на работите противно на важечките прописи.

За дејствието од претходниот став ќе се казни со парична казна до 100.000 динари и одговорното лице во стопанската или општествената организација односно во друго правно лице.

Член 48в

Со парична казна од 10.000 до 500.000 динари ќе се казни за прекршок поединец како инвеститор односно изведувач на работите:

- 1) ако изведувањето на градежниот објект односно на работите го врши без градежна дозвола или противно на издадената градежна дозвола;
- 2) ако не го пријави почетокот на изведувањето на градежниот објект односно работите.“

Член 17

Во членот 49 место ставот 2 се додаваат два нови става, кои гласат:

„За прекршок од претходниот став ќе се казни со парична казна до 50.000 динари и одговорното лице во стопанската или општествената организација или во друго правно лице.

Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни за прекршок и поединец ако градежниот објект го

употреби пред добивањето на дозволата за употреба.“

Член 18

Членот 50 се менува и гласи:

„На повредите од чл. 48, 48а, 48б и 49 ст. 1 и 2 од оваа уредба и постапката за примена на предвидените со нив казни мерки ќе се применуваат согласно одредбите од чл. 75—81 и 83 од Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации.

По прекршоците од чл. 48в и 49 став 3 од оваа уредба административно-казнената постапка ја води и казни изрекува околинскиот судија за прекршоци според одредбите од Основниот закон за прекршоците.“

Член 19

Во членот 21 во ставот 2 место зборовите: „Сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство“ се ставаат зборовите: „Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија“.

Во членот 22 место зборовите: „Претседателот на Советот за индустрија и градежништво на Владата на ФНРЈ“ се ставаат зборовите: „Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија што тој го дава во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, а по прибавено мислење од Сојузната градежна комора“.

Во членот 26 став 1 и во чл. 30 и 37 место зборовите: „градежниот орган на народниот одбор на околинјата (градој)“ се ставаат зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за работите на градежништвото“.

Во членот 40 став 2 и во членот 42 место зборовите: „народниот одбор на околинјата (градој)“ се ставаат зборовите: „општинскиот односно околинскиот народен одбор“.

Во членот 57 место зборовите: „Претседателот на Советот за индустрија и градежништво на Владата на ФНРЈ“ се ставаат зборовите: „Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија“.

Во членот 58 место зборовите: „надлежниот државен орган во согласност од Претседателот на Советот за индустрија и градежништво на Владата на ФНРЈ“ се ставаат зборовите: „Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија во согласност со сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи“.

Во членот 60 место зборовите: „Претседателот на Советот за индустрија и градежништво на Владата на ФНРЈ“ се ставаат зборовите: „Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија“.

Член 20

Чл. 20, 51, 52, 53, 54, 55, 56 и 60а од Уредбата за градењето („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/52) и членот 21 од Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за градењето („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54) се укинуваат.

Член 21

Одредбите од Уредбата за градењето, како и прописите донесени врз основа на неа, ќе се применуваат аналогно и на другите области (рударството, металургијата, бродарството, машинството, енергетиката, селското стопанство, шумарството, и др.) додека не се донесат посебни прописи за изведувањето на работите во тие области, ако со други прописи не е предвидено поинаку.

Поблиски прописи за примена на одредбите од оваа уредба во областа на индустријата и рударството ќе донесе Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија, а за аналогната примена на одредбите од оваа уредба во другите области — секретаријатите на Сојузниот извршен совет надлежни за работите од тие области во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија.

Член 22

Контрола на правилната примена на одредбите од оваа уредба и на прописите донесени врз основа

на неа, ќе вршат органите на градежната и на другите технички инспекции.

Член 23

Се овластува Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за законодавство и организација да издаде пречистен текст на Уредбата за градењето.

Член 24

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 311
16 јули 1958 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

577.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 854), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ

Член 1

Во Уредбата за земјоделските задруги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58) членот 37 се менува и гласи:

„Кандидатските листи мораат да бидат објавени на вообичаен начин во задругата, и тоа најдоцна на 7 дена пред денот на изборите.“

Член 2

По членот 87 се додава нов член 87а, кој гласи:
„Во деловни сојузи можат да се зачленуваат и овластените претпријатија за промет на жито и на преработки од жито (чл. 5 и 6 од Уредбата за прометот на жито и на преработки од жито на големо — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58 и 29/58).

Член 3

По членот 103 се додава нов член 103а, кој гласи:

„Односите меѓу деловниот сојуз и овластеното претпријатие за промет на жито и на преработки од жито зачленето во деловниот сојуз, се регулираат со договор.“

Поблиски прописи за примена на одредбата од претходниот став, по потреба, може да донесува Сојузниот Државен секретаријат за работите на стопанскиот промет со согласност од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство.“

Член 4

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 269
16 јули 1958 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

578.

Врз основа на одредбата од точката 2 на тар. број 101 на делот А од Тарифата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/56, 19/56, 30/56, 43/56, 53/56, 1/57, 13/57, 16/57, 18/57, 19/57, 24/57, 31/57, 54/57, 3/58 и 16/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите издава

НАРЕДБА

ЗА ПЛАЌАЊЕ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА, МАШИНИ, УРЕДИ, НАПРАВИ, ИНСТРУМЕНТИ И СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ

I. Според одредбата од точката 2 на тар. број 101 на делот А од Тарифата за данокот на промет се плаќа данок на прометот на следните производи од странско производство, и тоа:

1) на прометот на камиони, ауто-трактори и други товарни моторни возила, како и на прометот на приколички и главни делови на тие возила (мотори, менувачки кутии, диференцијали и шасии) по норма од — — — — — 400%

2) на прометот на машини, уреди, направни, инструменти и други слични производи од гранката 117 (Индустрија на метали) и гранката 119 (Електроиндустрија):

а) на лекарски инструменти — — — — — 15%

б) на други производи — — — — — 25%

II. Данокот по нормите од претходната точка под 1) и 2) на оваа наредба се плаќа само во случај ако државни органи или установи, стопански, задружни и општествени организации наведените производи ги купуваат во земјата од приватни лица, како и во случај ако државни органи или установи, стопански, задружни и општествени организации наведените производи им ги продаваат во земјата на приватни лица.

Данокот според оваа наредба се плаќа и во случај ако поради извршената замена (трампа) на производи од претходната точка помеѓу орган, установа и организација од претходниот став, од една страна, и граѓани, од друга страна, се прима надоместок на име разлика на вредноста на заменетите производи. Како даночна основица се смета разликата во вредноста.

Данокот според оваа наредба не се плаќа ако производите од точката I на оваа наредба ги продаваат трговските претпријатија и дуќани (освен комисионите дуќани) што ги увезле, односно што ги набавиле од увозник, ако таквата продажба спаѓа во предмет на нивното работење.

III. На патничките автомобили и моторцикли на кои е платен данок според тар. број 30 од Тарифата за данокот на промет, не се плаќа данок според оваа наредба. Меѓутоа, ако граѓани на кој и да е начин ги отуѓат или им ги отстапат на други лица на употреба или ги употребат за вршење на транспортни услуги патничките автомобили или моторциклите што ги увезле за лична употреба без плаќање на данок на промет според тар. број 30 на делот А од Тарифата за данокот на промет, во смисла на забелешката 2 кон тој тарифен број, тие се должни да платат данок според тар. број 30.

Ако граѓани производите од претходниот став ги продаде на стопанска, задружна или општествена организација односно на државен орган или установа, купувачот на тие производи е должен да плати данок по даночните норми од точката 1 на тар. број 101 на делот А од Тарифата за данокот на промет, покрај данокот што го платил граѓанинот во смисла на претходниот став.

IV. Данокот според оваа наредба го плаќа купувачот, и тоа на набавната цена, односно на пазарината цена ако е оваа без засметаниот данок на промет според оваа наредба, поголема од набавната цена.

Во случај на замена (трампа) на производи од точката I на оваа наредба во смисла на ставот 2 од претходната точка, данокот го плаќа исплатителот на надоместокот на име разлика на вредноста на заменетите производи, и тоа на износот на разликата.

V. Комисионен дуќан или друг посредник при продажбата на производи од точката I на оваа наредба при продажбата на тие производи не може да издаде сметка во свое име, туку е должен како продавач да го означи фактичниот сопственик на продадените производи, а како купувач — она лице, орган, установа или организација за чија сметка е извршена набавката.

VI. Даночната обврска за плаќање на данокот според оваа наредба настанува во моментот на склучувањето на договорот за купопродажба.

Државните органи и установи, стопанските, здружните и општествените организации, и во случај кога нивните содоговорачи се појавуваат како даночни обврзници според одредбите од ова наредба, се должни да го пресметаат данокот на промет според одредбите од оваа наредба, да го наплатат од содоговорачите и да го уплатат на сметката на која и според својата даночна обврска го уплатуваат тој данок, и тоа во срок од 15 дена од настапувањето на даночната обврска. За таа цел овие органи, установи и организации се должни да ѝ поднесат даночна пријава на општинската управа за приходи на чие подрачје се наоѓа нивното седиште. Во противно овие продавачи солидарно гарантираат за данокот што не го наплатиле од купувачите.

Ако комисионен дуќан продаде производи од точката I на оваа наредба, тој е должен да постапи според претходниот став и да поднесе даночна пријава и да го плати данокот според оваа наредба на начинот и во рокот во кој ги поднесуваат даночните пријави и го уплатуваат данокот на промет стопанските организации — даночни обврзници на данокот на промет.

Без потврда за плаќање на данокот на промет на моторните возила од точката I под 1) од оваа наредба не може да се изврши регистрација на сопствеништвото односно на промената на сопствеништвото на моторните возила набавени од граѓани. Оваа потврда ја издава надлежната општинска управа за приходи.

VII. На прометот на производите од точката I на оваа наредба се плаќа данок само еднаш и со него е опфатен секој натамошен промет на тие производи во непроменета состојба.

Данокот според оваа наредба се плаќа без оглед на тоа дали при увозот на производите од точката I на оваа наредба е платен данокот или разликата во цените при увозот и царинските давачки, но не се плаќа овој данок ако купувачот на тие производи докаже дека е на прометот на купените производи платен данок од страна на продавачот или друго лице при порано извршениот промет во земјата, и тоа според одредбите од точката 2 на тар. број 101 од сегашната и претходната Тарифа за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/54 и 16/56) или според одредбите од тар. број 88 на Тарифата за данокот на промет што важела до крајот на 1954 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/53), односно според прописите донесени врз основа на одредбите од тие тарифни броеви.

VIII. Данокот по нормите од оваа наредба не се плаќа:

1) кога граѓани — членови на занаетчиски задруги внесуваат во занаетчиската задруга свои средства за работа во смисла на одредбата од членот 50 на Уредбата за занаетчиските дуќани и занаетчиските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54 и 13/55). Ова истото важи и во слу-

чаите кога занаетчија ќе стапи во работен однос со занаетчиско претпријатие или дуќан чии средства се во општествена сопственост и ќе внесе свои средства за работа;

2) кога музеи и други органи и установи односно општествени или други организации купуваат како музејски антиквитети одделни производи наведени во точката I од оваа наредба, и тоа заради дополнување на своите музејски збирки, а не за употреба во други цели.

IX. Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Решението за плаќање данок на промет на моторните возила, машините, уредите, направите, инструментите и сличните производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/55).

X. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 12-15937/1

21 јули 1958 година

Белград

Државен секретар
за работите на финансите.
Никола Мичев. с. р.

579.

Врз основа на Одлуката за овластување на сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите да може да врши поединечни измени на височината на регресот во селското стопанство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите, во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство, издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СПИСОКОТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ МАШИНИ, СПРАВИ И УРЕДИ НА КОИ СЕ ОДНЕСУВА РЕГРЕСОТ

1. Во Списокот на селскостопанските машини, справи и уреди на кои се однесува регресот, кој е составен дел од Одлуката за давање регрес при купувањето на опрема и резервни делови за потребите на селското стопанство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/58), во одделот IV по точката 5) се додаваат нови точки 6) и 7), кои гласат:

„6) Тракторска сеалка за жито, СТ-16 7“

7) Четириредна сеалка за пченка со прихранувач за вештачки ѓубриња СКПО-4 — — — — — 90“.

2. Во одделот XI по точката 3) се додава нова точка 4), која гласи:

„4) Тракторски расфрлувач на вештачко ѓубре РТ-400 — — — — — 45“.

3. Во одделот XIII по точката 6) се додаваат нови точки 7) и 8), кои гласат:

„7) Вршалка „Змај“ — 550 — — — 90

8) Моторна вршалка „Слава“ — 580 — — — 50“.

4. Во одделот XVI по точката 21) се додаваат нови точки 22—24, кои гласат:

„22) Носен тракторски приклучок — пр-скалка МТ-200 — — — — — 80

23) Носен тракторски приклучок — пр-скалка МТ-300 — — — — — 90

24) Возен тракторски приклучок — пр-скалка МТ-400 — — — — — 105“.

5. Во одделот XVII точките 1), 2) и 3) се менуваат и гласат:

„1) Дизел-мотор „Торпедо“ 512 и 522 од 20 КС — стабилен — — — — — 170

2) Дизел-мотор „Торпедо“ 513 и 523 од 30 КС — стабилен — — — — — 200

3) Дизел-мотор „Торпедо“ 514 и 524 од 40 КС — стабилен — — — — — 250“.

6. Во одделот XVIII по точката 10) се додаваат нови точки 11—13, кои гласат:

„11) Култиватор четириреден за меѓуредна обработка со прихранувач за вештачки ѓубриња МКРО-4 — — — — — 60

12) Универзална носена 4-редна сеалка-култиватор со уред за прихранување со вештачко ѓубре систем „Радетик-Хоче“ — — — — — 150

13) Носен култиватор за меѓуредна култивација со уред за прихранување со вештачко ѓубре систем „Радетик-Хоче“ — — — — — 70“.

7. Во одделот XXI точка 84 во колоната „Износ на регресот“ наместо бројот „79“ се става број „790“.

Во точката 85 во колоната „Назив на групата“ во вториот ред наместо знакот „Ø 50“ се става знак „Ø 150“.

По точката 94) се додава нова точка 95), која гласи:

„95) Дизел црпен агрегат „Аран“ 9/6 ЦН 2 — — — — — 135“.

8. По одделот XXI се додава нов оддел XXII, кој гласи:

„XXII. Приклучни орудија за тракторот „Задругар-Дизел“:

1) Шестобразен лупилник — — — — — 38

2) Еднообразен плуг превртувач — — — — — 66

3) 3/2 бразден дискосен плуг — — — — — 50

4) Двореден чинијаш — — — — — 43

5) Рото-фреза — — — — — 173

6) Комбинирана житна сеалка од 13 редови — — — — — 107

7) Комбинирана житна сеалка од 17 редови — — — — — 122

8) Хидрауличен подигач — — — — — 90“.

9. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 07-15654/1-58
17 јули 1953 година
Белград

Државен секретар
за работите на финансиите,
Никола Минчев, с. р.

580.

Врз основа на членот 24 став 3 во врска со членот 3 став 1 под 3) од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/58), во спогодба со сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ДАВАЊЕ ЗАЕМИ БЕЗ КОНКУРС ЗА НАБАВКА НА ОПРЕДЕЛЕНА ОПРЕМА

1. Во Списокот на производите на машиноградбата со сервиска изработка кои можат да се продаваат на среднорочни кредити во смисла на Наредбата за давање заеми без конкурс за набавка на определена опрема, кој е составен дел од Наредбата за давање заеми без конкурс за набавка на определена опрема („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/57, 41/57, 52/57, 14/58 и 26/58) се вршат измени и дополненија, така што неговиот пречистен текст да гласи:

СПИСОК

НА ПРОИЗВОДИТЕ НА МАШИНОГРАДБАТА ОД СЕРИСКА ИЗРАБОТКА КОИ МОЖАТ ДА СЕ ПРОДАВААТ НА СРЕДНОРОЧНИ КРЕДИТИ ВО СМИСЛА НА НАРЕДБАТА ЗА ДАВАЊЕ ЗАЕМИ БЕЗ КОНКУРС ЗА НАБАВКА НА ОПРЕДЕЛЕНА ОПРЕМА

Реден број	Процент на првата уплата при купувањето
------------	---

1	2	3
---	---	---

I. Текстилни машини

20%

1. вук-гребена

2. машини за бојосување

3. машини за намотување

4. машини за перење

5. кревалки за бали

6. машини за дублирање предиво

7. преси за бали

8. уфрлувач на чунок

9. машини за валање и др.

10. машини за изработка на тантели

11. ткаачки разбои

5%

II. Машини и уреди за производство на градежни материјали

10%

1. мешалки за кал

2. мелници за мелење земја

3. мелница за одвојување камен од земја

4. враќач за вагонетки

5. кружен додавач за земја

6. резачи за маси

7. брусилки за брусене мелнички валци

8. „Ого-кули“ транспортна количка

9. вагонетки за тули и керамики

III. Машини и уреди за индустрија на кожа

10%

1. машини за кршење фонски врат

2. машини за кршење лице

3. машини за сметнување месиња

4. машини за дупчење кожа

5. машини за четкање кожа

6. преси за пеглање кожа

7. машини за мерење кожа

8. машини за мазнење кожа

9. машини за смекнување кожа „Штал“

10. машини за перење влакна и волна

11. преси за балирање влакна и волна

12. штанц-машини за штанцување на фоновни и бранзоли

13. сушари за кожа

IV. Машини и уреди за прехранбената и хемиската индустрија

10%

1. пекарски машини (доколку не се комплетни постројки)

V. Машини за мелничката индустрија

10%

1. пламени сита

2. гриз-машини

3. аспиратори

4. мешалки за брашно и трици

5. машини за чистење гриз

6. машини за четкање жито

7. филтери за всисување прав

8. машини за лупење

9. елеватори

10. мелнички валци

11. прашилицы за вреќи

12. отресувачи за трици

13. деталери

14. тријалки

15. перални

16. пекарски печки

17. мелнички триери

18. квасилици за жито

1	2	3
19. уреди за пнеуматски транспорт		
20. уреди за трансмисија		
21. автомати за мерење		
VI. Сообраќајни возила		20%
1. камиони		
2. килери		
3. автобуси		
4. автобуски каросерии		
VII. Производи на електроиндустријата		10%
1. рентген апарати		
2. кинопроектори		
2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.		
Бр. 07-15026/2		
16 јули 1958 година		
Белград		

Државен секретар
за работите на финансиите,
Никола Минчев, с. р.

581.

Врз основа на членот 18 став 2 од Законот за основувањето и работењето на одморалиштата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/58), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДОТАЦИЈА ШТО СТОПАНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА МОЖЕ ДА МУ ЈА ДАДЕ НА ОДМОРАЛИШТЕ ЗА НАМАЛУВАЊЕ ЦЕНИТЕ НА ПАНСИОНСКИТЕ УСЛУГИ

1. Стопанска организација може на одморалиште да му даде дотација за намалување на цените на пансионските услуги утврдени во смисла на членот 17 од Законот за основувањето и работењето на одморалиштата во височина до 30% од така утврдената цена.

Дотацијата во смисла на претходниот став не може да биде поголема од 250 динари по еден пансион.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и за целата 1958 година

Бр. 12—15599/1
17 јули 1958 година
Белград

Државен секретар
за работите на финансиите,
Никола Минчев, с. р.

582.

Врз основа на членот 2 оддел I под а) точка 16 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58) и чл. 43 и 45 од Уредбата за регулирање на односите во врска со располагањето со чистиот приход и со средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот, издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ИСПЛАТАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО ТЕКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД И ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ИСПЛАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ

1. Во Наредбата за исплатата на средствата за лични доходи во текот на пресметковниот период

и за начинот на обезбедување на средствата на стопанските организации за исплата на личните доходи на работниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/58), во точката 2 на крајот од точката 19 место точката се става точка и заширка и се додава нова точка 20), која гласи:

„20) на премиите на новинарите и на редакцискиот персонал на новинските издавачки претпријатија, во вкупна височина од 20% од нивните тарифни ставови.“

2. Во точката 4 под 2) се брише текстот под в).

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Бр. 12—15937/1
21 јули 1958 година
Белград

Го заменува
Државниот секретар за работите
на финансиите
Државен потсекретар,
Зоран Полич, с. р.

583.

Врз основа на членот 36 став 3 од Уредбата за катастарот на земјиштата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/53 и 23/56, сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СКАЛИТЕ НА КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД

1. Во Наредбата за измена на Наредбата за одобрување на скалите на катастарскиот приход („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/58) точката 1 се менува и гласи:

„2. Скалите на катастарскиот приход од претходната точка ќе се применуваат од 1 јануари 1959 година, од кој ден престануваат да важат скалите на катастарскиот приход по кои дотогаш е вршено одоочувањето на индивидуалните селскостопански производители и на обврзниците на земјарина.“

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“

Бр. 13—15875/1
19 јули 1958 година
Белград

Го застапува
Државниот секретар за работите
на финансиите
Државен потсекретар,
Зоран Полич, с. р.

584.

Врз основа на членот 70 став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55 и 1/57, 24/57, 31/57, 54/57, 12/58 и 18/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, во согласност од сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите и од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство, издава

НАРЕДБА

ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ НА ЖИТАТА ОД РОДОТ НА 1959 ГОДИНА

1. На задружните организации, земјоделските стопанства, селанските работни задруги и економите им се обезбедуваат гарантирани цени за житата од родот на 1959 година, и тоа:

пченица	— — — — —	36 дин. за 1 кг
рж	— — — — —	33 дин. за 1 кг

2. Се обврзува Дирекцијата за исхрана да ги купува по цените од претходната точка сите количини на наведените жита од родот на 1959 година што задружните организации, земјоделските стопан-

ства, селанските работни задруги и економиите ќе ѝ ги понудат заради продажба.

3. Цените од точката 1 на оваа наредба важат за квалитетот определен во Наредбата за определување цените за купување на ушур и уем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/56, 32/57 и 16/58), франко вагон утоварна станица на продавачот, или франко магацин железничка станица на продавачот, или франко магацин на мелницата.

4. Во цените од точката 1 на оваа наредба се засметани трошоците за складирање и чување на стоките од страна на стопанските организации од точката 1 во текот на првите 30 дена од денот кога според склучениот договор продавачот ќе ѝ ги стави стоките на располагање на Дирекцијата за исхрана.

5. Дирекцијата за исхрана и стопанските организации од точката 1 на оваа наредба го регулираат по пат на договор прашањето за сроковите на преземањето, на трошоците за складирање и сите други услови околу испораката и преземањето на житата.

6. Дирекцијата за исхрана може да овласти одделни стопански организации за нејзина сметка да вршат купување на жита во смисла на одредбите од оваа наредба.

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1339/1
16 јули 1958 година
Белград

Државен секретар
за работите на стоковниот промет,
Марјан Брецељ, с. р.

385.

Врз основа на членот 70 став 1 точка 3 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55 и 16/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет издава

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ УСЛОВИТЕ ЗА ПРОМЕТ НА СУВИ СЛИВИ

1. Земјоделските задруги, деловните сојузи, селскостопанските производителски организации и трговските стопански организации можат да купуваат односно да продаваат само сува слива што им одговара на условите пропишани со оваа наредба.

2. Сувите сливи што се пуштаат во промет мораат да бидат чисти, без туѓи примеси и не смеат да бидат мешани со стари сливи или со сливи од други сорти.

Сите сливи мораат да произлегуваат од зрели, здрави есенски сливи цепачи, вид пожегача (мацарка, бистрица), без суварии.

Сувите сливи мораат да бидат добро сушени, без пареници и подвижна влага, така да не се груткаат, под притисок на прстите да не се лепат и грлушките да не се поместуваат лесно од месото.

Процентот на влагата во сувата слива — оригинал — не може да преминува: за стоката до 85 парчиња повеќе од 28%, за стоката до 100 парчиња повеќе од 27%, а за стоката над 100 парчиња повеќе од 26%.

Сувите сливи мораат да бидат без туѓа мириса и вкус, непрегорени, неначадени, нескиселени и не смеат да бидат гнили, мувлосани или матирани (без сјај).

3. Сувата слива што се купува со цел за натамошна преработка (етивирање) мора да биде опремена во чиста амбалажа (вреќи, буриња, сандаци, кошени и сл.), а при превозот мора да биде заштитена со чисти покривки.

4. На земјоделската задруга и стопанска организација од точката 1 на оваа наредба што купува или продава сува слива противно на одредбите од

оваа наредба, ќе се применат одредбите од членот 92 став 1 точка 3 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дукани, а на одговорното лице во тие организации — одредбата од ставот 4 на истиот член.

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 4677/1
18 јули 1958 година
Белград

Државен секретар
за работите на стоковниот промет,
Марјан Брецељ, с. р.

586.

Врз основа на членот 75ј од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55 и 16/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство, издава

НАРЕДБА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДОГОВАРАЊЕ ЗА ЦЕНИТЕ ЗА СВЕЖА СЛИВА, СУВА СЛИВА И РАКИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД СЛИВИ

1. Главниот задружен сојуз на Југославија е должен во смисла на членот 75s од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дукани по пат на договарање да ги утврди највисоките цени по кои земјоделските задруги и други стопански организации можат да купуваат од индивидуалните производители свежа слива, сува слива и ракија произведена од сливи.

2. Претставниците на Сојузот на трговските комори на Југославија, на Сојузната надворешно-трговска комора, на Сојузната индустриска комора, на Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија и на Главниот задружен сојуз на Југославија се должни во смисла на членот 75и од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дукани по пат на договарање да ги утврдат највисоките цени по кои стопанските организации што се занимаваат со промет односно преработка на селскостопански производи можат да купуваат од земјоделските задруги, деловните сојузи и селскостопанските производителски организации свежа слива, сува слива и ракија произведена од сливи.

3. Договорите од точ. 1 и 2 на оваа наредба треба да се извршат најдоцна до 1 август 1958 година.

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 4598/1
17 јули 1958 година
Белград

Државен секретар
за работите на стоковниот промет,
Марјан Брецељ, с. р.

587.

Врз основа на точката 8 од Одлуката за евиденција и контрола на цените на определени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/58 и 28/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет пропишува

УПАТСТВО ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Упатството за спроведување на Одлуката за евиденција и контрола на цените на определени

производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/58), по точката 13 се додаваат нови точки 13а, 13б, 13в и 13г, кои гласат:

„13а. Угостителските стопански организации од точката 3а од одлуката цените на пансионските услуги ѝ ги доставуваат на републичката угостителска комора, и тоа:

а) угостителските стопански организации што им даваат пансионски услуги на домашни и странски туристи — до крајот на август за туристичката сезона на наредната година,

б) угостителските стопански организации што им даваат пансионски услуги само на домашни туристи — до крајот на јануари за туристичката сезона на истата година.

13б. Републичката угостителска комора е должна да му ги достави цените од претходната точка на Сојузот на угостителските комори на Југославија, и тоа: за угостителските стопански организации од претходната точка под а) најдоцна до крајот на септември, а за угостителските стопански организации од претходната точка под б) најдоцна до крајот на февруари.

13в. Врз основа на податоците за цените од претходната точка Сојузот на угостителските комори на Југославија составува ценовници на пансионските услуги.

Ценовникот на пансионските услуги на угостителските стопански организации што им даваат пансионски услуги на домашни и странски туристи Сојузот на угостителските комори на Југославија им го доставува на заинтересираните странски организации најдоцна до крајот на октомври за наредната туристичка сезона.

Ценовникот на пансионските услуги на угостителските стопански организации што им даваат пансионски услуги само на домашни туристи Сојузот на угостителските комори на Југославија им го доставува на заинтересираните домашни организации најдоцна до крајот на март за туристичката сезона од истата година.

13г. Кон известувањето за покачувањето на цените од точката 3б на одлуката угостителските стопански организации се должни да ѝ достават на републичката угостителска комора:

а) пресметковна калкулација на цените на пансионските услуги пред покачувањето на цените и пресметковна калкулација на цените врз која се засновува покачувањето на цените. Кон калкулацијата треба да се даде образложение од кое ќе се гледаат причините за покачувањето на одделни елементи од калкулацијата;

б) податоци за користењето на капацитетите во изминатиот период на текуштата година и во истиот период на минатата година,

в) пресметка на приходите и расходите за изминатиот период на текуштата година.

Угостителска стопанска организација може покрај напред наведените податоци да поднесе и други документиран податоци со цел за образложение на покачувањето на цените.

2. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 4594/1

27 јули 1958 година

Белград

Државен секретар
за работите на стоковниот промет,
Марјан Брецељ, с. р.

588.

Врз основа на членот 8 од Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет пропишува

УПАТСТВО

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНОСТА НА ДОГОВОРЕНИТЕ ЦЕНИ ПО КОИ ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ КУПУВААТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ ОД ИНДИВИДУАЛНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЗА ДРУГИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Во смисла на одредбата на членот 75к од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55 и 16/58), договорите за цените по кои земјоделските задруги ќе купуваат селскостопански производи од индивидуални производители се задолжителни и за стопанските организации што се занимаваат со промет односно преработка на селскостопански производи кога ги купуваат тие производи од индивидуални производители.

Одредбата од претходниот став се однесува како на купувањето на селскостопански производи преку откупни станици и собирачи, така и на купувањето на пазари.

2. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 4593/1

17 јули 1958 година

Белград

Државен секретар
за работите на стоковниот промет,
Марјан Брецељ, с. р.

589.

Врз основа на членот 24 од Законот за регулирање платниот промет со странство (Девизниот закон) — („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 86/46, 3/49 и 56/51), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИСПЛАТАТА (ТРАНСФЕРОТ) НА ПЕНЗИИТЕ НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ ЗА ВРЕМЕ НА ПРЕСТОЈОТ ВО СТРАНСТВО

1. На уживателите на пензии што привремено или постојано престојуваат во странство може да им се исплатува пензијата во валута на онаа земја во која престојуваат.

2. Дозначувањето (трансферот) на пензиите во странство ќе се врши само во особено оправдани случаи по претходно одобрение од сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите.

Сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите цени, на предлог од Сојузниот завод за социјално осигурување, во секој одделен случај дали постојат оправдани причини за дозначување на пензијата во странство.

3. Уживателите на пензија му поднесуваат барање за дозначување на пензијата во странство на околинскиот завод за социјално осигурување кој им ја исплатува пензијата.

Околинскиот завод за социјално осигурување барањето за дозначување на пензијата во странство со потребната документација му го доставува на Сојузниот завод за социјално осигурување, кој по секој одделен случај му доставува свој предлог со предметните списи на сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите.

4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 11—5203/2-58

17 јули 1958 година

Белград

Државен секретар
за работите на финансиите,
Никола Минчев, с. р.

590.

Врз основа на членот 224 став 3 од Законот за работните односи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот пропишува

УПАТСТВО

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПИСМЕНАТА ПРЕСМЕТКА НА ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

I. Стопанската организација е должна при месечната исплата на личниот доход да му предаде на работникот писмена пресметка на личниот доход.

II. Писмената пресметка на личниот доход на работникот ги содржи следните податоци:

1) фамилијарно име, татково име и родено име на работникот;

2) занимање, работно место и стручна спрема потребна за вршење на работите на работното место;

3) назив на стопанската организација и на деловната единица (одделение, погон, работилиште и сл.) во која работникот работи;

4) месец за кој се врши исплатата и реден број од платниот список по кој работникот го прима личниот доход;

5) часови за кои е пресметан личниот доход:

а) часови поминати на работа;

б) од тоа прекувремени часови;

в) часови што работникот не ги поминал на работа, а за нив е пресметан надоместок на личниот доход на товар на средствата на стопанската организација;

6) личен доход на работникот по сите работи искажан во вкупен износ;

7) личен доход на работникот од точката 6 искажан по одделни основи:

а) според тарифниот став и другите основи утврдени во тарифниот правилник на стопанската организација (по единица производ, според прометот, и сл.) пресметан по време и ефект, а искажан посебно без износот на име зголемување за прекувремената работа и посебно само во износ на зголемувањето за прекувремената работа;

б) според премиските и други слични основи според кои личните доходи се утврдуваат независно од времето поминато на работа;

в) според основот на општото учество во расподелбата на средствата за лични доходи над личниот доход според тарифните ставови или други основи утврдени во тарифниот правилник на стопанската организација;

г) според основот на надоместокот на личниот доход пресметан за часовите за време на отсуствувањето на работникот од работа кој се исплатува на товар на средствата на стопанската организација;

д) според основот на личните примања што сочинуваат посебна основица за пресметување на придонесот за буџетите од личниот доход (надоместок за двоен живот, теренски додаток и други ако бидат воведени);

е) според основот на личните примања на кои не се плаќа придонес за буџетите од личниот доход (надоместок наместо личниот доход за првите 7 дена неспособност за работа, износ на странска валута што му се исплатува на укрцаниот персонал во речниот и поморскиот сообраќај според одредбите од членот 34 точка 4 од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците, наградни на членовите на службата за спасување за гасење на пожар, за работа на спасување во рударските јами и за вежби на четите за спасување во рудниците предвидени по одредбите од членот 54 ст. 1 и 2 од истиот закон);

8) одбивки искажани вкупно и поединечно по видовите, и тоа:

а) придонес за буџетите од личниот доход на работниците;

б) дополнителен придонес за буџетите од личниот доход на работниците;

в) придонес за социјално осигурување и придонес за станбена изградба, во еден износ;

9) запирања искажани во вкупен износ и поединечно по видови (исплатени аконтации, отплати на кредитот, судски забрани, алиментации, дисциплински парични казни и други запирања);

10) нето износ што го прима работникот

Нето износот што го прима работникот се искажува во писмената пресметка како разлика меѓу вкупниот износ на примањата и вкупниот износ на одбивките и запирањата.

III. Писмената пресметка на личниот доход со податоците од точката II под 5 до 10 на ова упатство може да биде изведена на самиот плик ако личниот доход му се предава на работникот во плик, на посебна лента, на посебен образец или на исечок од платниот список.

Писмената пресметка на личниот доход на посебна лента или на исечок од платниот список не мора да ги содржи називите на одделни рубрики туку само нивните редни броеви. Називите на рубриците од лентата или од исечокот од платниот список со редните броеви стопанската организација е должна да им ги објави на работниците на табла или на друг начин на кој ги објавува своите одлуки или известувања.

IV. Стопанската организација не е должна да дава писмена пресметка при исплатата на аконтации во текот на месецот.

V. Со влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за содржината и формата на писмената пресметка на исплатените плати на работниците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/57).

VI. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 06—1903/1

8 јули 1958 година

Белград

Секретар за трудот,
Мома Марковиќ, с. р.

591.

Врз основа на членот 350 од Законот за работните односи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57 и 26/58), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот пропишува

УПАТСТВО

ЗА РАБОТАТА НА ОКОЛИСКИОТ АРБИТРАЖЕН СОВЕТ

1. Околискиот арбитражен совет за одлучување за спорните прашања во врска со правилниците за работните односи и со тарифните правилници на стопанските организации се состои од претседател и 4 члена.

Претседателот може да има заменик.

Претседателот на арбитражниот совет и неговиот заменик ги именува од својата средина народниот одбор на околија на заедничка седница на почетокот на секоја година, а најдоцна до 15 јануари.

Соодветната комора и околискиот синдикален совет на почетокот на секоја година, а најдоцна до крајот на јануари предлагаат список на свои претставници за членови на околискиот арбитражен совет и списокот му го доставуваат на органот на управата на околискиот народен одбор надлежен за трудот и работните односи.

2. Претседателот на арбитражниот совет спредува членови на советот од предложениот список на арбитражите за секој одделен случај, со тоа што за член на советот не може да биде именуван член на работниот колектив на стопанската организација чиј правилник е спорен.

При определувањето на членови на арбитражниот совет претседателот е должен да води сметка претставници на комората во советот да бидат работници од стопанската гранка односно дејност на која ѝ припаѓа стопанската организација чиј правилник е спорен, односно претставници на околинскиот синдикален совет да бидат од соодветниот струковен синдикат.

3. Околинскиот арбитражен совет има записничар.

Должноста на записничар ја врши службеник на органот на управата надлежен за трудот и работните односи на околинскиот народен одбор што ќе го определи старешината на тој орган.

Записничарот врши и други административно-стручни работи и тоа при својата редовна должност.

4. Околинскиот арбитражен совет води уписник, кој ги содржи следните податоци: реден број; ден на приемот; назив (фирма) на стопанската организација чиј правилник за работните односи односно тарифен правилник се донесува; кратко означување на содржината на одлуката на арбитражниот совет; ден на отпремата на предметот.

Околинскиот арбитражен совет има свој печат и штембил, со следниот текст: околински арбитражен совет, со назначување на седалиштето на советот. Во средината на печатот односно штембилот се наоѓа државен грб. Ако има повеќе арбитражни совети, треба да се внесе ознака: први, втори итн. совет.

5. Предлогот на правилникот за работните односи на кој општинскиот синдикален совет односно комисијата на соборот на производителите на општинскиот народен одбор не ќе даде согласност, односно тарифниот правилник за кој не е постигната согласност меѓу работничкиот совет, засадничката комисија на обата собора на општинскиот народен одбор и општинскиот синдикален совет — стопанската организација му го доставува во срок од 8 дена на околинскиот арбитражен совет преку секретаријатот за трудот и работните односи на околинскиот народен одбор.

Предлогот на спорниот правилник за работните односи односно тарифниот правилник му се доставува на околинскиот арбитражен совет со потребните објасненија, а особено во поглед на спорните прашања. Примениот предмет се заведува во уписникот и му се предава на претседателот на советот.

6. Околинскиот арбитражен совет решава во нејавна седница.

Претседателот на околинскиот арбитражен совет го определува денот и часот кога ќе се одржи седницата.

Ако е заради донесување правилна одлука потребно присуство на претставник на стопанската организација чиј правилник е спорен, како и на претставници на органите и организациите што ја оспоруваат вредноста на правилникот, претседателот на околинскиот арбитражен совет ќе одреди расправа и на неа ќе ги повика овие претставници.

Покрај тоа претседателот на околинскиот арбитражен совет може да презема и други дејствија и мерки што се неопходни за донесување на правилна одлука.

Стопанските организации, општинскиот народен одбор и синдикалниот орган се должни на околинскиот арбитражен совет да му ги даваат барањите податоци.

7. Членот на арбитражниот совет што е спречен да дојде на седницата е должен да го извести благовремено за тоа претседателот на советот.

Ако на закажаната седница на околинскиот арбитражен совет не дојде член на арбитражниот совет, претседателот ќе определи од листата на арбитражните друго лице во согласност со одредбите од точката 2 на ова упатство.

Ако на закажаната расправа не дојдат сите или одделни од заинтересираните странки во спо-

рот, советот ќе реши дали ќе ја одложи расправата или за спорното прашање ќе одлучува без нивно присуство.

8. За текот на седницата односно на расправата на околинскиот арбитражен совет се води записник. Во записникот се внесува особено: ден, месец и година кога е одржана седницата; имиња и презимиња на претседателот и на членовите на советот; означување на стопанската организација чиј правилник за работните односи односно тарифен правилник се разгледува; имиња и презимиња на присутните претставници на органите што учествувале во донесувањето на правилниците за работните односи односно на тарифните правилници; фактите што се важни за донесувањето на одлука; одлуката за правилникот за работните односи односно за тарифниот правилник.

Записникот го потпишуваат претседателот, членовите на советот и записничарот.

9. Околинскиот арбитражен совет е должен својата одлука да ја донесе и писмено да ја изработи во срок од 8 дена од денот на одржаната седница. Одлуката ја потпишуваат претседателот на советот и записничарот.

Одлуката на околинскиот арбитражен совет е конечна.

Писмената одлука на околинскиот арбитражен совет се прилага кон правилникот за работните односи односно кон тарифниот правилник и е нивно составен дел.

10. Правилникот за работните односи односно тарифниот правилник околинскиот арбитражен совет му го доставува со својата одлука на органот на управата надлежен за трудот и работните односи на околинскиот народен одбор, кој е должен правилникот и одлуката да ѝ ги достави на стопанската организација и со одлуката на арбитражниот совет во препис да ја извести комисијата на соборот на производителите односно општинскиот народен одбор и синдикалниот орган.

11. Се додека околинскиот арбитражен совет не ја донесе својата одлука, органите што учествувале во донесувањето на правилникот за работните односи односно на тарифниот правилник можат дополнително да се спогодат за неговата содржина, за што се должни да го известат околинскиот арбитражен совет.

12. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 05—1661/1

12 јули 1958 година

Белград

Секретар за трудот,
Мома Марковиќ, с. р.

592.

Врз основа на членот 9 оддел II од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НОРМАТИВИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА ОПРЕДЕЛЕНО ДРВО ВО СТАНБЕНА ИЗГРАДБА И ВО ПРОИЗВОДСТВО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Максималната потрошувачка на режана граѓа од иглолистници во станбена изградба на 1 м² градежна површина по кат може да изнесува, и тоа:

1) за станбени згради во градовите и индустријските центри:

а) за приземни згради	0,090 м ³ /м ²
б) за згради од 1—2 ката	0,085 м ³ /м ²
в) за згради од 3 и повеќе катови	0,065 м ³ /м ²

2) за станбени згради во селата:	
а) за приземни згради	0,140 м ³ /м ²
б) за згради на кат	0,120 м ³ /м ²
в) за згради од 2 и повеќе катови	0,090 м ³ /м ²

Во наведените количини влегува сета граѓа од иглолисници, режана или тесана, употребена за предметната изградба, со тоа што за оплатите да се смета $\frac{1}{4}$ и за скелињата $\frac{1}{20}$ од вкупно употребената количина граѓа.

Меѓукатните конструкции, како и надвратниците и натпрозорниците од нормални димензии на станбените згради во градовите и во индустриските центри, треба да се изработуваат од монтажни елементи.

Во проектите на станбените згради мора да биде искажана спецификацијата на режаната граѓа од иглолисници за секоја позиција на работите посебно, како и количината на потрошената режана граѓа од иглолисници на 1 м^2 градежна површина.

2. Во производството на сулфитна целулоза треба да се употребуваат најмалку 20% целулозно дрво од меки лисјари и бука, а во производството на дрвесина — најмалку 20% целулозно дрво од меки лисјари, со тоа што за одделни видови производство односно технолошки процес секретаријатот на републикиот извршен совет за индустрија може да пропише тој најмал процент да биде поголем или помал.

3. Одредбите од точката 1 на ова решение ќе се применуваат само на новоградбите за кои договорот за проектирање ќе се склучи по влегувањето во сила на ова решение, како и на новоградбата на станбени згради од членот 5 на Уредбата за градежното проектирање со чија изградба ќе се отпочне по влегувањето во сила на ова решение.

4. Ова решение влегува во сила петнаесеттиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1782

12 јули 1958 година

Белград

Секретар за индустрија
Сергеј Крајгер, с. р.

593.

Врз основа на членот 4 став 3 точка 1 од Законот за превозот на железниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/57), Генералната дирекција на Југословенските железници, со согласност од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски и од сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ, БАГАЖ И ЕКСПРЕСНИ СТОКИ НА ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

1. Во Тарифата за превоз на патници, багаж и експресни стоки на пругите на Југословенските железници, што е напечатена во издание на Генералната дирекција на Југословенските железници, а која важи од 1 март 1957 година, во членот 22 се вршат следните измени и дополненија:

1. Во точката 1 на крајот од ставот 2 се додава нова реченица, која гласи: „Као лица под ц) сметају се и чланови уже породице живих ратних војних инвалида I и II групе у сваком случају, а инвалида од III до VII групе уклучиво ако ови инвалиди поред инвалиднине примају инвалидски додатак.“

Ставот 4 се менува и гласи:

„Породицу чине законита жена, брачна и ванбрачна деца, усвојеници, пасторчад и хранјеници — до навршене 16 године живота, односно ако су на школовању — до краја прописаног редовног школовања али најдаље до навршене 25 године живота, а ако су неспособни за привређивање — за све време док та неспособност траје, под условом да је неспособност наступила пре навршене 16 односно 25 године живота.“

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Изузетно од одредаба предњег става, као члан породице сматра се и ванбрачна жена погинулог, умрлог или несталог лица, којој је признато право на породичну инвалиднину у смислу прописа члана 8 Закона о ратним војним инвалидима.“

2. Во точката 2 ставот 1 се менува и гласи:

„Својство инвалида и група доказује се, поред објаве за вожњу, и инвалидским решењем или инвалидском књижицом (инвалидска исплатна књижица, здравствена књижица, упут у здравствену установу)“

3. Во точката 5 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„На бесплатан превоз пратиоца имају и инвалиди од II до X групе уклучиво, као и остали уживаоци инвалидских права, када путују бесплатно, под условом да надлежни лекар здравствене службе, лекарска комисија или здравствена установа издају оверену писмену потврду да је потребан пратилац за време путовања. За децу до навршене 14 године, када путују бесплатно, сматра се да је у сваком случају потребан пратилац за време путовања“

Досегашниот став 2 станува став 3.

4. Точката 7 се менува и гласи:

„7 Као доказ да лице путује ради стицања или коришћења инвалидских права служи објава (узорак 5), који издаје Секретаријат Савезног извршног већа за социјалну политику и комунална питања — Управа за инвалидска и борачка питања или органи које ова одреди, односно објава (узорак 6), коју издаје Државни секретаријат за унутрашње послове или органи Народне милиције које овај одреди.“

5. Точката 9 се менува и гласи:

„9 Ако инвалид или које друго лице из тачке 1 путује са пратиоцем, у заглављу објаве за бесплатну вожњу мора се уписати белешка: „Има право на пратиоца“ и то оверити жигом и потписом издаваоца.“

Ако инвалид I групе предаје на бесплатан превоз инвалидска колица, у заглављу објаве за бесплатну вожњу мора се уписати белешка: „Има право на бесплатан превоз колица“ и то оверити жигом и потписом издаваоца. У случају да се инвалидска колица превозе без инвалида (на оправку или са оправке), надлежни орган инвалидске заштите упутује о томе писмени захтев отправној железничкој станици.

За пратиоца издаје се посебна објава у којој морају бити уписани лични подаци пратиоца, а у рубрики „Циљ путовања“ реч „пратилац“ и презиме и име инвалида односно лица које прати

Пратилац има право на бесплатан превоз и کالا путује по инвалида односно лице које прати или се враќа пошто их је отпратио. У овом случају у објави се мора поред наведеног уписати белешка: „Путује сам у одласку“ или „Путује сам у повратку“ и то оверити жигом и потписом издаваоца. Пратилац који је допратио инвалида односно лице које прати, мора одмах по силаску са воза да овери објаву код шефа упутне станице (заменика), јер у противном иста не важи за бесплатан повратак.

Када пратилац путује сам има право на 2 разред“

6. Во точката 15 ставот 1 се менува и гласи:

„15 Повластица се користи на основу инвалидске књижице вожње, коју издаје Секретаријат Савезног извршног већа за социјалну политику и комунална питања — Управа за инвалидска и борачка питања, односно Државни секретаријат за унутрашње послове или од њих одредени органи. Пуноважне су и књижице вожње издате раније од Врховне инвалидске комисије, Савета за народно здравље и социјалну политику Владе ФНРЈ, Мини-

старства унутрашњих послова Владе ФНРЈ или од њих овлашћених органа.“

7. Во точката 18 ставот 1 се менува и гласи:

„18 Повластица се користи на основу објаве (узорак 7), коју издаје Секретаријат Савезног извршног већа за социјалну политику и комунална питања — Управа за инвалидска и борачка питања или органи које ова одреди.“

II. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

ГДЈЖ бр. 140-27/58

23 јули 1958 година

Белград

Генерална дирекција на Југословенските железници

Претседател
на Управниот одбор,
Генерален директор,
Благоје Богавац, с. р. Петар Стошиќ, с. р.

594.

Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од Уредбата за организацијата, послушањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА ПРИГОДНА ПОШТЕНСКА МАРКА ПО ПОВОД НА ЧЕТИРИСТОПЕТЕГОДИШНИНАТА ОД РАЃАЊЕТО НА МАРИН ДРЖИЌ

На 10 август 1958 година ќе се пушти во оптек пригодна поштенска марка од 15 динари по повод четиристопедесетгодишнината од раѓањето на Марин Држиќ, дубровничкиот поет и комедиограф.

Сликата на марката, во темнокафеава боја, ја прикажува Онофриевата чешма во Дубровник со фигура од една театарска пиеса од Марин Држиќ и сончан часовник стилизиран со маската на трагедијата и комедијата (симболи на театарот). На левиот раб на марката вертикално е отпечатено на кирилица „Југославија“, а на десниот, исто така вертикално, со помали букви на латиница: „Марин Држиќ 1908—67“, додека ознаката на вредноста е во долниот десен агол на марката — сè во црна боја. Сликата на марката со текстот е печатена на сивкасто тонирана хартија.

Оваа марка ќе биде во продажба кај сите поголеми пошти до потрошувањето, а за франкирање на поштенски пратки ќе важи неограничено време.

Бр. 09-9508/1

16 јули 1958 година

Белград

Генерална дирекција на поштите, телеграфите и телефоните

Го заменува Генералниот директор
Помошник,
Владимир Шенк, с. р.

595.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГРОМОБРАНСКИ МАТЕРИЈАЛ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Громобрани. Водоводи. Материјал. Упатства за употребата — — —	JUS N. B4.901
Громобрани. Факалки — — —	JUS N. B4.902
Громобрани. Држач на факалка —	JUS N. B4.903
Громобрани. Држач на прстенест вод	JUS N. B4.904
Громобрани. Уводници за покрив —	JUS N. B4.905
Громобрани. Заптивен лив — — —	JUS N. B4.906
Громобрани. Стегалки за факалка —	JUS N. B4.907
Громобрани. Стегалки за олук — —	JUS N. B4.908
Громобрани. Затезник за водови на зградите со мек покрив — — —	JUS N. B4.909
Громобрани. Дрвен столб за водови на зградите со мек покрив — —	JUS N. B4.910
Громобрани. Обемница за сливник —	JUS N. B4.914
Громобрани. Обемница за цевки —	JUS N. B4.915
Громобрани. Приклучна стопица —	JUS N. B4.916
Громобрани. Опфатница — — —	JUS N. B4.917
Громобрани. Потпорки за вод на покривот за прицврстување на сртниците — — — — —	JUS N. B4.920
Громобрани. Потпорки за вод на покривот за прицврстување пред покривање — — — — —	JUS N. B4.921
Громобрани. Потпорки за вод на покривот, за покриви покриени со ќерамида и за дрвени бараки —	JUS N. B4.922
Громобрани. Потпорки за вод на покривот за покриви од шкрилец —	JUS N. B4.923
Громобрани. Потпорки за водови —	JUS N. B4.925
Громобрани. Потстрејни носачи за водови на зградите со мек покрив	JUS N. B4.930
Громобрани. Затезни носачи за водови на зградите со мек покрив	JUS N. B4.931
Громобрани. Приклучници. Раздвојници — — — — —	JUS N. B4.932
Громобрани. Т-парчиња за проодни тркалести жици — — — — —	JUS N. B4.933
Громобрани. Украсни парчиња за проодни тркалести жици — —	JUS N. B4.934
Громобрани. Т-парчиња за проодни ленти — — — — —	JUS N. B4.935
Громобрани. Украсни парчиња за проодни ленти — — — — —	JUS N. B4.936
Громобрани. Спојки — — — — —	JUS N. B4.937
Громобрани. Земни уводници — —	JUS N. B4.940
Громобрани. Цевкасти уземјувачи —	JUS N. B4.942
Громобрани. Држач на водови за правоаголно крстосување на водови на зградите со мек покрив	JUS N. B4.949
Громобрани. Држач на водови за косо крстосување на водови на зградите со мек покрив — — —	JUS N. B4.950

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 октомври 1958 година.

Бр. 15—3273

14 јули 1958 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија за
стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

596.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ДРВЕН ЈАГЛЕН

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Дрвен јаглен — — — — — JUS D. B9.020

2. Наведениот југословенски стандард е објавен во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овој југословенски стандард влегува во сила на 1 октомври 1958 година

Бр. 06—3276
14 јули 1958 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија за
стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

597.

Врз основа на членот 2 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузната комисија за стандардизација („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 21/53) и членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕСТАНОКОТ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТРИЧКИТЕ НАВОИ ИЗДАНИЕ 1952 ГОДИНА, И ЗА НИВНАТА ЗАМЕНА СО ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРДИ ЗА МЕТРИЧКИТЕ НАВОИ ИЗДАНИЕ 1958 ГОДИНА

1. Се ставаат во сила следните југословенски стандарди за метричките навои донесени со Решението за донесување југословенските стандарди за навои („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 21/52):

издание 1952

Навои — Дефиниции и ознаки
на поимите — — — — — JUS M.B.O.001

Навои — Преглед и означување JUS M.B.O.003

Метрички навои — Преглед — JUS M.B.O.011

Метрички навои ред А од 1 до

150 мм — Основни вредности — — JUS M.B.O.012

Метрички навои ред Б од 1 до

150 мм — Основни вредности — — JUS M.B.O.013

Метрички навои ред Ц од 8 до

150 мм — Основни вредности — — JUS M.B.O.014

Метрички навои ред Д од 24 до

150 мм — Основни вредности — — JUS M.B.O.015

Метрички навои ред Е од 35 до

150 мм — Основни вредности — — JUS M.B.O.016

2. Југословенските стандарди наведени во претходната точка престануваат да важат на 30 септември 1958 година.

3. Југословенските стандарди поброени во точката 1 од ова решение се заменуваат со нови југословенски стандарди со следните називи и ознаки:

издание 1958

Навои — Дефиниции и ознаки
на поимите — — — — — JUS M.B.O.001

Навои — Преглед и означување JUS M.B.O.003

Метрички навои — Преглед — JUS M.B.O.011

Метрички навои ред А од 1 до

150 мм — Основни вредности — — JUS M.B.O.012

Метрички навои ред Б од 1 до

150 мм — Основни вредности — — JUS M.B.O.013

Метрички навои ред Ц од 8 до

150 мм — Основни вредности — — JUS M.B.O.014

Метрички навои ред Д од 12 до

150 мм — Основни вредности — — JUS M.B.O.015

Метрички навои ред Е од 24 до

150 мм — Основни вредности — — JUS M.B.O.016

4. Југословенските стандарди од точката 3 на ова решение се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

5. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 октомври 1958 година.

Бр. 12—3278
14 јули 1958 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија за
стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

598.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ДРВОТО

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните стандарди:

Испитување на дрвото. Утврдување големината на затегнувањето — JUS. D.A1.049

Испитување на дрвото. Утврдување големината на бабрењето — JUS. D.A1.050

Испитување на дрвото. Притисна цврстотија вертикално на дрвните влакна — — — — — JUS. D.A1.051

Испитување на дрвото. Затезна цврстотија вертикално на дрвните влакна — — — — — JUS. D.A1.052

Испитување на дрвото. Сметнувачка цврстотија во првотот на дрвните влакна — — — — — JUS. D.A1.053

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 октомври 1958 година.

Бр. 06—3277
14 јули 1958 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија за
стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

599.

Врз основа на точката II од Одлуката за утврдување на подрачјата на окружните и околските јавни обвинителства („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/56), Сојузното јавно обвинителство донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДЕНОТ НА ПОЧЕТОКОТ СО РАБОТА НА ОКРУЖНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО МЛАДЕНОВАЦ

Окружното јавно обвинителство во Младеновац ќе почне со работа на 15 јули 1958 година.

П. бр. 256/58
10 јули 1958 година
Белград

Сојузен јавен обвинител,
Бранко Д. Јевремовиќ, с. р.

600.

Врз основа на членот 37 став 3 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56), а со согласност од Сојузниот извршен совет, Управниот одбор на Југословенската инвестициона банка донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОЦЕНТИТЕ НА УЧЕСТВОТО НА ИНВЕСТИТОРИТЕ ВО ТРОШОЦИТЕ НА ИНВЕСТИЦИЈЕ ШТО СЕ ФИНАНСИРААТ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

1. Во Одлуката за процентите на учеството на инвеститорите во трошоците на инвестициите што се финансираат од средствата на Општиот инвестиционен фонд („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/58) во точката I став 3 под 8 се додава нова одредба под г), која гласи:

„г) за механизација за изведуваче на работи на изградба на аутопатот Љубљана—Загреб 5%.“

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

О. бр. 524
11 јули 1958 година
Белград

Југословенска инвестициона банка

Претседател
Генерален директор, на Управниот одбор,
Аугустин Папиќ, с. р. Никола Минчев, с. р.

601.

Врз основа на членот 75и од Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58) и точ. 1, 2, 3, 5 и 6 од Наредбата за договорањето за цените по кои стопанските организации ќе купуваат селскостопански производи од задружните и селскостопанските производителски организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/58), претставниците на Сојузот на трговските комори на Југославија, на Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија, на Сојузната надворешнотрговска комора, на Сојузната индустриска комора и на Главниот задружен сојуз на Југославија постигнаа

ДОГОВОР

ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ИНДУСТРИСКИТЕ РАСТЕНИЈА И ЗА ПОДРАЧЈАТА НА КОИ ОВЛАСТЕНИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЌЕ КОНТРАХИРААТ, ОТКУПУВААТ ИЛИ НАБАВУВААТ ИНДУСТРИСКИ РАСТЕНИЈА ВО 1959 ГОДИНА

I. Претставниците на Сојузот на трговските комори на Југославија, на Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија, на Сојузната надворешнотрговска комора, на Сојузната

индустриска комора и на Главниот задружен сојуз на Југославија, на состанокот одржан на 16 јули 1958 година во Сојузот на трговските комори на Југославија, се згоговорија:

А) Највисоките цени, по кои стопанските организации што се занимаваат со промет и преработка на индустриски растенија можат да купуваат индустриски растенија од земјоделските задруги, деловните сојузи и селскостопанските производителски организации во 1959 година, да бидат, и тоа:

1) за шеќерна репка	— — — —	до 3.50 дин.
2) за сончоглед	— — — —	„ 50.— „
3) за соја	— — — —	„ 55.— „
4) за маслодајна репка	— — — —	„ 65.— „
5) за рицинус	— — — —	„ 93.— „
6) за афиокско семе	— — — —	„ 87.— „
7) за ленено семе	— — — —	„ 78.— „
8) за тиквини семки	— — — —	„ 58.— „
9) за пиварски јачмен — јарок	— — — —	„ 42.— „
10) за пиварски јачмен — озимен	— — — —	„ 39.— „

Овие цени се подразбираат за 1 кг франко магацин, вагон, шлеп или друго превозно средство од местото на продавачот по избор на купувачот, за просечниот квалитет вработен во прометот

Б) Подрачја на кои фабриките за шеќер ќе контрахираат, откупуваат или набавуваат шеќерна репка во 1959 година да бидат, и тоа:

1. Фабриката за шеќер „Бачка“ — Врбас:

а) околицата Врбас, освен општината Црвенка, местата Липар во општината Кула и местото Савино Село во општината Врбас. Општината Руски Крстур по меѓусебна спогодба со фабриката за шеќер Црвенка;

б) околицата Нови Сад, освен општините Бачка Паланка и Бач. Општината Пивнице по меѓусебна спогодба со фабриката за шеќер Црвенка;

в) општините Фекетиќ и Локван од околицата Бачка Топола;

г) општината Нови Бечеј и местото Тараш во општината Кумане од околицата Зрењанин;

2. Фабриката за шеќер — Црвенка:

а) околиите: Сомбор, Суботица и Сента;

б) општините Бачка Паланка и Бач од околицата Нови Сад. Општината Пивнице по меѓусебна спогодба со фабриката за шеќер „Бачка“ — Врбас;

в) општините: Бачка Топола, Бајина, Мали Иџос, Пачир, Стара Моравица и Чантавир од околицата Бачка Топола;

г) општината Црвенка, местото Липар во општината Кула и местото Савино Село во општината Врбас од околицата Врбас. Општината Руски Крстур по меѓусебна спогодба со фабриката за шеќер „Бачка“ — Врбас од околицата Врбас;

3. Комбинатот на прехранбената индустрија „Серво Михал“ — Зрењанин:

а) околицата Зрењанин, освен општината Нови Бечеј и местото Тараш во општината Кумане;

б) околицата Кикинда;

4. Комбинатот за шеќер и вриења „Димитрије Туцовиќ“ — Белград:

а) околиите Белград и Ваљево;

б) околицата Панчево, освен општините Падина, Јарковац, местото Селеуш во општината Алибунар и местото Јаношиќ во општината Иланца;

в) околицата Младеновац, освен местото Мала Плана во општината Смедеревска Паланка;

г) општината Дебrc од околицата Шабац;

д) општините Умчари и Азања од околицата Смедерево;

е) општините: Купиново, Нови Сланкамен, Стари Бановци и Шимановци од околицата Сремска Митровица;

5. Фабриката за шеќер — Куприја:

а) околиите: Пожаревац, Крагуевац, Светозарево, Крушевац и Чачак;

б) околијата Смедерево, освен општините Азана и Умчари;

6. Фабриката за шеќер „Борис Кидрич“ — Жупања:

а) НР Босна и Херцеговина;

б) околиите: Нова Градишка, Славонски Брод и Славонска Пожега;

в) општината Моровиќ, како и местата Илинци, Адашевци и Ватровци во општината Шид од околијата Сремска Митровица;

г) општините: Нијемци, Оток, Оролик, Дренковци, Церна, Иванково, Стари Микаловци, Жупања, Винковци, како и местата Илача и Товарник во општината Товарник од околијата Винковци;

7. Фабриката за шеќер и кандити — Осиек:

а) општините: Бобота, Илок, Маркушица, Вуковар и Товарник, освен местата Илача и Товарник, местата Нуштар, Цериќ и Јармина во општината Винковци — од околијата Винковци;

б) општините Доњи Михољца и Шљивовшевици од околијата Нашице;

в) општините: Бизовац, Даљ, Дрење, Ернестиново, Горјане, Семелци, Валпово, Осиек Горњи Град, Осиек Доњи Град, Чепин, освен местата Чока и Мрзовиќ и општината Гаково, освен местата Пишкоревци, Будровци и Мрзовиќ — од околијата Осиек;

г) околијата Вршац, освен општините Банатски Карловац, Локве и Уљма;

д) општините: Јарковац и Падина. Местото Селеуш во општината Алибунар и местото Јаношки во општината Иланца — од околијата Панчево;

е) општината Шабац, освен општината Дебrc;

ж) општините: Велики Радинци, Мачванска Митровица, Ириг, Врдник, Пеќинци, Платичево, Путинци, Рума, Хртковци и Суботиште. Местата Равње, Засавица, Ноќаи, Ноќајски Салаш и Раденковиќ во општината Сремска Митровица — од околијата Сремска Митровица;

з) околиите: Вјеловар, Дарувар и Крижевци;

8. Фабриката за шеќер „Беле“ — Брањин Врх:

а) околијата Нашице, освен општините Доњи Михољца и Шљивовшевици;

б) околиите: Вировитица, Копривница, Вараждин и Чаковец;

в) општините: Батина, Вели Манастир, Дарда и Кнежеви Виногради. Местото Чокадинци во општината Чепин — од околијата Осиек;

г) општините: Војка, Голубинци, Ердевик, Инђија, Кузмин, Кукујевци, Мартинци, Нова Пазова, Стара Пазова, Чалма, Сремска Митровица, освен местата Равње, Ноќаи, Ноќајски Салаш, Засавица и Раденковиќ, како и општината Шид, освен местата Адашевци, Илинци и Ватровци — од околијата Сремска Митровица;

9. Фабриката за шеќер во изградба — Битола:

подрачјето на НР Македонија.

В) Подрачја на кои фабриките за масло ќе контрахираат, откупуваат или набавуваат маслодајки во 1959 година да бидат, и тоа:

1. Фабриката за масло „2 Октобар“ — Зрењанин:

а) околиите: Кикинда, Зрењанин, Вршац и Панчево;

б) општината Крњача од околијата Белград.

Подрачјата определени под а) и б) важат за сите маслодајки и за ричинус;

2. Фабриката за масло „Домаќа“ — Врбас:

а) околиите: Бачка Топола, Нови Сад, Врбас, Сента и Суботица;

б) општините: Војка, Инђија, Нова Пазова, Стара Пазова, Нови Сланкамен и Стари Вановци — од околијата Сремска Митровица;

3. Фабриката за масло — Загреб:

а) НР Хрватска освен општините:

— Бабина Грета, Левањска Варош, Славонски Шамац и Врпоље — од околијата Славонски Брод;

— Маркушица, Дреновци и Жупања — од околијата Винковци;

— Батина, Вели Манастир, Чепин, Даљ, Дарда, Дрење, Гаково, Ернестиново, Горјани, Кнежеви Виногради, Осиек Горњи Град, Осиек Доњи Град и Семелци — од околијата Осиек;

б) во НР Босна и Херцеговина околиите: Приедор и Бихаќ;

в) во НР Србија:

— околијата Сремска Митровица, освен општините Војка, Инђија, Мачванска Митровица, Нова Пазова, Нови Сланкамен, Стара Пазова и Стари Вановци;

— општините: Земун, Нови Белград и Сурчин — од околијата Белград;

4. Фабриката за масло — Брчко:

а) околиите: Брчко, Добој, Тузла и Бања Лука;

б) општините Жупања и Дреновци — од околијата Винковци;

в) општините Славонски Шамац и Бабина Грета — од околијата Славонски Брод;

5. Фабриката за масло — Чепин:

а) околијата Осиек, освен општините Валпово и Бизовац;

б) општините Левањска Варош и Врпоље — од околијата Славонски Брод;

в) општината Маркушица од околијата Винковци;

6. Фабриката за масло „Дунавка“ — Велико Градиште:

околијата Пожаревац;

7. Масларницата на фабриката „Мерима“ — Крушевац:

а) околиите: Крушевац, Светозарево, Младеновац и Смедерево;

б) општините Бараево, Гроцка, Обреновац, Рипањ и Умка — од околијата Белград;

8. Фабриката за масло „Милац Зечар“ — Урошевца:

а) Автономната Косовско-метохиска Област;

б) околиите: Прокупље, Краљево, Чачак, Крагуевац, Лесковац, Врање и Ваљево;

в) општините: Владимирци, Коцељево, Дебrc, Драгиње и Доње Црниљево — од околијата Шабац;

г) општината Мачванска Митровица од околијата Сремска Митровица;

9. Фабриката за масло „Велес“ — Титов Велес:

а) НР Македонија;

б) околиите: Ниш, Пирот, Заечар и Неготин;

10. Фабриците за масло Вир — Домжале и Бригоф — Крањ:

околијата Шабац, освен општините Владимирци, Коцељево, Дебrc, Драгиње и Доње Црниљево, по меѓусебна спогодба;

11. Фабриката за масло „Ољарна“ — Љубљана:

- а) ФНРЈ, освен околиците Зрењанин, Вршац, Панчево и Кикинда, за семе од ричинус;
 б) откупот на ленено и конопово семе ќе го врши оваа фабрика на целата територија на ФНРЈ;

12. Фабриката за масло — Словенска Бистрица:
околиците Мурска Собота, Цеље и Марибор;**13. Фабриците за масло Фрам, Вараждин, Подравска Слатина, Чаковец и Дарувар:**

за присобирање и откуп на тиквини семки на целата територија на ФНРЈ по меѓусебна спогодба, со тоа што во случај на потреба со овие работи да можат да се занимаваат и други фабрики за масло, за што ќе одлучува Управниот одбор на Здружението на прехранбената индустрија на Југославија.

II. Овој договор е задолжителен врз основа на членот 75к за сите стопански организации од членот 75и став 1 од Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58).

III. Овој договор влегува во сила со денот на објавувањето во Службен лист на ФНРЈ.

Бр. 03-3340

19 јули 1958 година

Белград

За Сојузот на трговските комори
на Југославија
Секретар,
Ристо Бајалски, с. р.

За Сојузот на селескостопанско-
шумарските комори на Југославија
Секретар,
инж. Јордан Блажевски, с. р.

За Сојузната индустриска комора
Генерален секретар,
инж. Звонко Мориќ, с. р.

За Сојузната надворешнотрговска
комора,
др Милан Алексиќ, с. р.

За Главниот задружен сојуз на
Југославија
Генерален секретар,
Светислав Јешиќ, с. р.

Одобрува:

Државен секретар
за работите на стокониот промет,
Марјан Бреџељ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Општиот закон за школството, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/58, се поткраднале грешки, та се дава

ИСПРАВКА**НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА ШКОЛСТВОТО**

1. Во членот 47, втора алинеја, во четвртиот и петтиот ред, наместо „стручно-практичното и теориското“ треба да стои „стручното практично и теориско“.

2. Во членот 87, втора алинеја, во вториот ред, наместо „повремени“ треба да стои „современи“.

3. Во насловот на третиот дел наместо „училиштата“ треба да стои „училиштето“.

4. Во членот 102, став 2 во четвртиот ред, да се бришат зборовите „и класниот совет“, а во претпоследниот ред наместо „учествуваат“ треба да стои „учествува“.

5. Во членот 169, став 3 во третиот ред, наместо „советот“ треба да стои „советите“.

Од Сојузната народна скупштина, Белград, 22 јули 1958 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за измени и дополненија на Законот за работните односи, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/58, се поткраднала грешка, та се дава

ИСПРАВКА**НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ**

Во членот 8, став 3, во 7 и 8 ред наместо „членот 176 став 2, членот 176а став 1 точ. 4 и 5“ треба да стои „членот 176а став 1 точ. 4 и 5 и став 2“.

Од Сојузната народна скупштина, Белград, 16 јули 1958 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за основувањето и работењето на одморалиштата, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/58, се поткраднала грешка, та се дава

ИСПРАВКА**НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВУВАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО НА ОДМОРАЛИШТАТА**

Во членот 24, во третиот ред, во заградата, наместо „5/54“ треба да стои „47/54“.

Од Сојузната народна скупштина, Белград, 16 јули 1958 година.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИОТ И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО КАНАДА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО КАНАЛА

I

Се отповикува

Обрад Цицимил од должноста извонреден и ополномошен амбасадор на ФНРЈ во Канада.

II

Се назначува

Милорад Милатовиќ, досегашен амбасадор во Државниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномошен амбасадор на ФНРЈ во Канада.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 17

18 јули 1958 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Во посебно издание на „Службен лист на ФНРЈ“ излезе од печат

Додатокот на „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 26
**„СИСТЕМ АНАЛИТИЧКЕ ПРОЦЕНЕ РАДНИХ
 МЕСТА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА“**

кој е составен дел од Наредбата за извршување анализа и степеновање во постапката за проценка на работните места во стопанските организации во областа на сообраќајот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/58).

Изданието е дадено во латиница.

Цена 90 динари.

Порачки прима Комерцијалното одделение на „Службен лист на ФНРЈ“, Белград, Краљевика Марка бр. 9. Жиро сметка 101-11/1-30.

СОДРЖИНА:

	Страна
574. Уредба за организацијата и работата на сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи и за општите начела за организација на органите на внатрешните работи во народните републики — —	801
575. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за градежното проектирање — —	807
576. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за градењето — — — — —	811
577. Уредба за дополненије на Уредбата за земјоделските задруги — — — — —	814
578. Наредба за плаќање данок на промет на моторни возила, машини, уреди, направи, инструменти и слични производи — —	814
579. Наредба за измени и дополненија на Списокот на селскостопанските машини, справи и уреди на кои се однесува регресот — — — — —	815
580. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за давање заеми без конкурс за набавка на определена опрема — — —	819
581. Наредба за височината на дотација што стопанска организација може да му ја даде на одморалиште за намалување цените на пансионските услуги — — —	817
582. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за исплатата на средствата за лични доходи во текот на пресметковниот период и за начинот на обезбедување на средствата на стопанските организации за исплата на личните доходи на работниците — — — — —	817
583. Наредба за измена на Наредбата за одобрување на скалите на катастарскиот приход — — — — —	817
584. Наредба за гарантираните цени на житата од родот на 1959 година — — — — —	817
585. Наредба за определување условите за промет на суви сливи — — — — —	818
586. Наредба за задолжително договарање за цените за свежа слива, сува слива и ра- — — — — — произведена од сливи — — — — —	818
587. Упатство за дополненија на Упатството за спроведување на Одлуката за евиденција и контрола на цените на определени производи — — — — —	818
588. Упатство за задолжителноста на договорените цени по кои земјоделските задруги купуваат селскостопански производи од индивидуални производители и за другите стопански организации — — — — —	819
589. Упатство за исплатата (трансферот) на пензиите на уживателите на пензии за време на престојот во странство — —	819
590. Упатство за формата и содржината на писмената пресметка на личниот доход на работниците на стопанските организации — — — — —	820
591. Упатство за работата на Околинскиот арбитражен совет — — — — —	820
592. Решение за определување нормативите за употреба на определено дрво во станбена изградба и во производство на определени производи — — — — —	821
593. Решение за измени и дополненија на Тарифата за превоз на патници, багаж и експресни стоки на пругите на Југословенските железници — — — — —	822
594. Решение за пуштање во оптек на пригодна марка по повод на четиристопедесетгодишнината од раѓањето на Марин Држиќ — — — — —	823
595. Решение за југословенските стандарди за громобрански материјал — — — — —	823
596. Решение за југословенскиот стандард за дрвен јаглен — — — — —	824
597. Решение за престанокот на важењето на југословенските стандарди за метричките навои издание 1952 година, и за нивната замена со југословенски стандарди за метричките навои издание 1958 година —	824
598. Решение за југословенските стандарди за испитување на дрвото — — — — —	824
599. Решение за денот на почетокот со работа на Окружното јавно обвинителство во Младеновац — — — — —	825
600. Одлука за дополненије на Одлуката за процентите на учеството на инвеститорите во трошоците на инвестициите што се финансираат од средствата на Општиот инвестиционен фонд — — — — —	825
601. Договор за највисоките цени на индустриските растенија и за подрачјата на кои овластените стопански организации ќе контрахираат, откупуваат или набавуваат индустриски растенија во 1959 година — — — — —	825
Исправка на Општиот закон за школството	827
Исправка на Законот за измени и дополненија на Законот за работните односи — —	827
Исправка на Законот за основањето и работењето на одморалиштата — — —	827